



СЛУЖБЕН

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАЦИЈА

Службени вестник на Социјалистичка Република
Македонија

Бр. 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словеначки и на македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службената на општественото книговодство за претплата посебни издаја и огласи 662-3-291

Среда, 15 февруари 1967

БЕЛГРАД

БРОЈ 8

ГОД. XXIII

Цена на овој број е 1,50 (150) дина. — Аконтацијата на претплатата за 1967 година изнесува 38 (3.800) дина. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс. 228 — Телефони: централа 59-931, 59-932, 59-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732, Продајна служба 51-671

100.

Врз основа на членот 24 од Законот за измени и дополненија на Законот за изборот на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/67), Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина, на седницата од 10 февруари 1967 година, го утврди долу изложениот пречистен текст на Законот за изборот на сојузните пратеници.

Пречистениот текст на Законот за изборот на сојузните пратеници го опфаќа Законот за изборот на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63) и неговите измени и дополненија објавени во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/64 и 7/67 во кои е означено времето на влегувањето во сила на тој закон и неговите измени и дополненија.

АС бр. 746
10 февруари 1967 година
Белград

Претседател
на Законодавно-правната комисија
на Сојузната скупштина,
Велько Зековиќ, с. р.

ЗАКОН ЗА ИЗБОРОТ НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ (Пречистен текст)

Глава I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Одредбите од Уставот за изборот и отповикот на сојузните пратеници се остваруваат на начинот и според постапката што се пропишани со овој закон.

Член 2

За секој собор на Сојузната скупштина се избираат по 120 пратеници.

За Сојузниот собор избира и републичкиот собор на секоје републичко собрание од редот на своите членови по десет пратеници, а покраинскиот собор на секоја автономна покраина избира по пет пратеници во републичката делегација од редот на своите членови или од редот на членовите на републичкиот собор на републичкото собрание избрани на територијата на автономната покраина.

Член 3

Сојузните пратеници се избираат на време од четири години.

Секои две години се избира половина од вкупниот број на пратениците за секој собор на Скупштината.

На дополнителен избор пратеникот се избира на време до истекот на мандатот на пратеникот на чие место се избира и може на наредните избори да биде избран за истиот собор.

Член 4

Пратениците за Сојузниот собор ги избираат во општините општинското собрание, односно две или повеќе општински собранија, и граѓаните непосредно.

Пратениците за Стопанскиот собор, Просветно-културниот собор, Социјално-здравствениот собор и Организационо-политичкиот собор (собори на работните заедници) ги избираат општинското собрание односно две или повеќе општински собранија.

Член 5

Право да избира пратеници за Сојузниот собор и да биде избран за пратеник за тој собор има секој граѓанин што ужива избирачко право.

Член 6

Изборот на пратениците за Сојузниот собор од страна на граѓаните се врши врз основа на општо, еднакво и непосредно изборно право, со тајно гласање.

Член 7

Право да биде избран за пратеник за Стопанскиот собор има: работниот човек во работна организација или друга работна заедница и членот на орган на управувањето на работна организација или работна заедница во областа на производството, сообраќајот и врските, трговијата, угостителството, занаетчиството, комуналната дејност, банкарството, издавачката, новинската или друга стопанска дејност, како и работниот човек во работна организација што се занимава со научни истражувања во областа на стопанството и членот на орган на управувањето на таква организација; членот на орган на управувањето на здружение на работни организации во областа на стопанството; земјоделецот — член на земјоделска задруга или на друга работна организација; занаетчијата — член на комората; земјоделскиот или занаетчишкиот работник што работи надвор од работна организација; функционерот на синдикат во кој се зачленети работните луѓе во областа на стопанството.

Член 8

Право да биде избран за пратеник за Просветно-културниот собор има: работниот човек во работна организација или друга работна заедница и членот на орган на управувањето на работна организација или работна заедница во областа на просветата, науката, уметностите и другите области на културата и физичката култура; членот на издавачки совет или на друг соодветен орган на управувањето на работна организација надвор од овие области; самостојниот научник, уметник или друг културен работник; членот на орган на управувањето на здружение на работни организации во областа на просветата, науката, уметностите и другите области на културата, како и функционерот на синдикат во кој се зачленети работните луѓе во тие области.

Член 9

Право да биде избран за пратеник за Социјално-здравствениот собор има: работниот човек во работна организација или друга работна заедница и членот на орган на управувањето на работна организација или работна заедница во областа на здравството и социјалните служби, како и работниот човек во работна организација што се занимава со научни истражувања во областа на здравството и социјалните служби и членот на орган на управувањето на таква организација; членот на

орган на управувањето на здружение на работни организации во областа на здравството и социјалните служби, како и функционерот на синдикат во кој се зачленети работните луѓе во тие области.

Член 10

Право да биде избран за пратеник за Организационо-политичкиот собор има: членот на орган на управувањето на секоја работна организација или друга работна заедница; членот на орган на управувањето на здружение на работни организации, како и функционерот на општествено-политичка организација или на здружение чија дејност се однесува на прашањата од областа на општествено-политичкиот систем.

Член 11

За член на кој и да е од соборите на работните заедници може да биде избран и работниот човек што работи во државен орган и функционерот на општествено-политичка организација или здружение, кој јавно се занимава со прашањата од соодветната област.

За член на кој и да е од соборите на работните заедници може да биде избран само граѓанин што има општо избирачко право.

Член 12

Изборите за сојузни пратеници ги распишува претседателот на Скупштината.

Изборите за нови пратеници мораат да се одржат најдоцна на петнаесет дена пред истекот на изборниот период на пратениците на кои им истекува мандатот.

Изборите во случај на распуштање на одделни собори на Сојузната скупштина се распишуваат во рок од петнаесет дена од денот на распуштањето на соборите.

Од денот на распишувањето на изборите до денот на изборот на пратениците не можат да поминат повеќе од два месеца ниту помалку од еден месец.

Член 13

Именуван функционер и службеник во сојузен орган, како и судија на Уставниот суд на Југославија или на друг суд на федерацијата, не можат да бидат истовремено сојузни пратеници.

Одредбата од претходниот став не се применува на активните офицери.

На функционерот, службеникот или судијата од ставот 1 на овој член, кој е избран за сојузен пратеник, му престанува функцијата односно службата кога ќе му биде верификуван мандатот.

Член 14

Изборот на сојузни пратеници се врши во една или повеќе општини, што сочинуваат изборна единица.

Дел на територија на една општина не може да се соедини со територија од друга општина или со дел од територија на друга општина во една изборна единица.

Член 15

Изборните единици за избор на сојузни пратеници се утврдуваат со посебен закон.

Изборните единици се утврдуваат врз основа на податоците од општиот попис на населението.

Бројот на сојузните пратеници што се избира во секоја република, се определува во согласност со нормата еден пратеник да се избира на ист број жители.

Ако со определувањето на бројот на пратениците кој врз основа на нормата се избира во одделни републики, не би бил распореден вкупниот број на пратениците што се избира за Сојузната скупштина преостанатиот број на пратениците се распоредува на оние републики кои по ред имаат најголем остаток.

Член 16

Во изборната единица се избира по еден пратеник за секој собор на Скупштината.

Исто лице може да биде пратенички кандидат само во една изборна единица.

Исто лице може да биде пратенички кандидат само за еден собор на Скупштината.

Член 17

Кандидатите за пратеници што за Сојузниот собор ги избираат општинските собранија и граѓаните непосредно, можат да ги предлагаат собирите на избирачите и со овој закон определениот број избирачи.

Пратенички кандидати за соборите на работните заедници можат да предлагаат собирите на работните луѓе во работни организации и во други работни заедници од соодветната област на трудот. Пратенички кандидати за овие собори можат да предлагаат, под условите од овој закон, и други работни луѓе што се занимаваат со дејност од соодветната област на трудот.

Член 18

Граѓаните и нивните здруженија, општествено-политичките и други организации како и работните заедници имаат право во подготовката на собирите на избирачите и собирите на работните луѓе на кои се утврдуваат кандидатите за сојузни пратеници, да истакнуваат кандидати за сојузни пратеници.

Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, како носител и организатор на општествено-политичката активност во изборите, организира широко консултирање на општествено-политичките организации, работните и други самоуправни организации и граѓани за критериумите за состав на собранијата и поведува иницијативи за истакнување кандидати на собирите на избирачите. За таа цел организациите на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, во соработка со другите општествено-политички и други организации, организираат такви форми на општествено-политичка активност што на граѓаните им овозможуваат најширока иницијатива и непосредно учество во истакнувањето и претресувањето на предлози за утврдување на кандидатите за сојузни пратеници, и врз основа на јавното претресување ги запознаваат избирачите со предлозите за кандидати.

Член 19

Изборот на пратениците за сите собори на Сојузната скупштина во општинските собранија, се врши во ист ден на целата територија на Југославија.

Изборот на пратениците за Сојузниот собор од страна на избирачите се врши во недела, и тоа во ист ден на целата територија на Југославија.

Со одлуката за распишување на изборите се определува и денот за одржување на изборите.

Од денот на одржувањето на изборите во општинските собранија до денот на изборите на пратениците за Сојузниот собор од страна на избирачите не можат да поминат повеќе од петнаесет дена.

Член 20

Ако во општинското собрание изборот на сојузните пратеници се врши во истиот ден кога и изборот за републичките пратеници, сите изборни дејствија се вршат посебно за секое собрание.

Ако изборот на пратениците за Сојузниот собор од страна на граѓаните се врши во истиот ден кога и изборите на пратениците за републичкиот собор, сите изборни дејствија можат да се вршат на исти избирачки места, но со спроведувањето на изборите раководат посебни избирачки одбори и сите изборни дејствија мораат да се вршат одвсено за секој собор.

Ако кандидирањето на сојузните пратеници се врши во истиот ден кога и кандидирањето на пратениците за републичкото собрание, кандидирањето може да се врши на истите собори на избирачите односно собирите на работните луѓе, но предлагањето и гласањето за кандидатите мора да се врши одвоено за пратениците за собранието на секоја општествено-политичка заедница.

Член 21

Пратеник во Сојузниот собор станува кандидатот избран со определеното со овој закон мнозинство во општинското собрание, односно во општинските собранија, а кого гласало мнозинството на сите избирачи од изборната единица, а од повеќе кандидати избрани во општинските собранија — кандидатот што добил најголем број гласови во изборната единица.

Пратеник во соборот на работните заедници станува кандидатот што е избран со определеното мнозинство со овој закон во општинското собрание односно во општинските собранија.

Член 22

Верификацијата на мандатите ја врши секој собор посебно.

Во случај на распуштање на некој собор на Сојузната скупштина, состанокот на новоизбраниот собор заради верификација на мандатите мора да се одржи во рок од петнаесет дена од денот на одржувањето на изборите.

Член 23

На сојузен пратеник му престанува мандатот пред истекот на времето на кое е избран:

- 1) ако го изгуби избирачкото право;
- 2) ако со правосилна судска осуда биде осуден на казната затвор во траење подолго од шест месеци или на друга потешка казна;
- 3) ако биде отповикан;
- 4) ако му ја уважи оставката соборот чиј член е тој;
- 5) ако настапи случај на неспоивост на пратеничката функција со другата функција односно служба.

На пратеник во Сојузниот собор што го делегирал републичкиот собор на републичкото собрание или покраинскиот собор на покраинското собрание, му престанува мандатот и кога ќе му престане мандатот како член на претставничкото тело што го делегирало.

Член 24

Избирачите можат да го отповикаат сојузниот пратеник што го избрале.

Пратеникот во Сојузниот собор избран во општината имаат право да го отповикат избирачите што го избрале.

Пратеникот во некој од соборите на работните заедници има право да го отповика, под условите предвидени со овој закон, општинското собрание односно општинските собранија, што го избрале за пратеник.

Член 25

Пратеник во Сојузниот собор избран во општината, е отповикан ако за отповикот гласало мнозинството на сите избирачи од изборната единица во која е избран.

Пратеник во некој од соборите на работните заедници, е отповикан ако за отповикот гласале две третини од сите членови на општинското собрание односно две третини од сите членови на секое од општинските собранија во кое е избран.

Член 26

На пратеникот што е отповикан му престанува пратеничката функција кога Скупштината ќе утврди дека мандатот му престанал врз основа на отповик.

Член 27

Републичкиот собор на републичкото собрание односно покраинскиот собор на покраинското собрание може со мнозинство на гласовите од своите членови да го отповика пратеникот што го избрал за Сојузниот собор. Отповикот на овие пратеници се врши според постапката што ја пропишува републичкиот односно покраинскиот собор.

Член 28

Изборите и отповикот на сојузните пратеници се вршат со тајно гласање.

Гласањето на изборите и гласањето за отповикот се вршат со гласачки ливчиња.

Избирачите гласаат лично.

Член 29

Граѓанин запишан во избирачкиот список не може да биде лишен од правото на гласање на изборите или од правото на гласање за отповик, ниту спречен да гласа.

Член 30

Загарантирања е слободата на определувањето на избирачите и тајноста на гласањето.

Ниеден државен орган или службено лице не може да повика избирач на одговорност за гласање, ниту да бара од него да каже за кого гласал или зошто не гласал, односно дали гласал за или против отповик.

Член 31

Со спроведувањето на изборите на сојузните пратеници и со гласањето за отповик раководат изборни комисии и избирачки одбори.

Органите за спроведување на изборите се независни во својата работа и работот според законот и другите прописи донесени врз основа на законот.

Изборните комисии се формираат на време од четири години.

Глава II

ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ

Член 32

Изборни комисии се: Сојузна изборна комисија, републички изборни комисии и општински изборни комисии.

Член 33

Сојузната изборна комисија и републичките изборни комисии ги сочинуваат: претседател, секретар и по пет членови.

Општинските изборни комисии ги сочинуваат: претседател, секретар и еден член.

На претседателот, секретарот и на членовите на изборните комисии им се определуваат заменици.

Член 34

Членовите на Сојузната изборна комисија ги именуваша Сојузниот собор на Сојузната скупштина, а членовите на другите изборни комисии — Сојузната изборна комисија.

Претседателот на Сојузната изборна комисија и неговиот заменик се именуват од редот на судиите на Врховниот суд на Југославија.

Претседателот на републичката изборна комисија и неговиот заменик се именуват од редот на судиите на врховниот суд на републиката, а претседателите на општинските изборни комисии и нивните заменици — од редот на судиите.

Со решението за именување на членовите на изборната комисија се определува и нејзиното седиште.

Составот и измените во составот на изборните комисии се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 35

Сојузната изборна комисија:

1) се грижи за законитото спроведување на изборите;

2) ја усогласува работата на изборните комисии и им дава на изборните комисии упатства по сите прашања во поглед на спроведувањето на изборите;

3) ги утврдува единствените стандарди за изборен материјал и другите материјални услови за спроведување на изборните дејствија и врши контрола во поглед на придржувањето кон тие стандарди;

4) ги објавува резултатите на изборите на пратениците за Сојузната скупштина, како и резултатот на гласањето за отповик;

5) дава објасненија за примената на одредбите од овој закон што се однесуваат на изборната постапка;

6) врши други задачи според одредбите од овој закон.

Сојузната изборна комисија ги пропишува обрасците за извршување на овој закон.

Сојузната изборна комисија определува кои изборни акти ѝ доставува општинската изборна комисија, како и начинот на нивното доставување, и може да определи определени изборни акти да чува општинската изборна комисија до определен рок.

Материјалните средства за спроведување на изборите ги обезбедува Сојузната скупштина.

Член 36

Републичките изборни комисии:

1) ја усогласуваат работата на општинските изборни комисии и им даваат на општинските изборни комисии упатства во поглед на спроведувањето на изборите;

2) го обезбедуваат извршувањето на техничките подготовки на изборите на територијата на републиката и вршат контрола во поглед на придржувањето кон стандардите од членот 35 став 1 точка 3 на овој закон.

3) вршат други задачи според одредбите од овој закон

Член 37

Општинските изборни комисии:

1) ги потврдуваат кандидатурите за избор на сојузните пратеници;

2) ги утврдуваат резултатите на изборот на сојузните пратеници и ги прогласуваат кандидатите за избрани за пратеници;

3) назначуваат избирачки одбори за раководење со гласањето на изборите на пратениците за Сојузниот собор, како и за раководење со гласањето за отповик на тие пратеници;

4) вршат технички подготовки на изборите;

5) се грижат за правилната работа на избирачките одбори и вршат надзор над нивната работа;

6) издаваат соопштенија за резултатите на изборите на своето подрачје;

7) вршат други задачи според одредбите од овој закон.

Општинската изборна комисија се формира за секоја изборна единица.

Член 38

Со гласањето при изборот на пратениците за Сојузниот собор и со гласањето за отповик на овие пратеници раководат избирачки одбори.

Избирачките одбори се формираат за секое место во кое се врши гласање (избирачко место). Избирачките места ги определува општинската изборна комисија.

Избирачките одбори ја обезбедуваат правилноста и тајноста на гласањето.

Избирачките одбори се состојат од претседател и два члена.

На претседателот и членовите на избирачкиот одбор им се определуваат заменици.

Општинската изборна комисија е должна на претседателот на избирачкиот одбор да му го врати решението за именување на членовите на избирачкиот одбор.

Член 39

Со изборот на сојузните пратеници во општинското собрание раководи претседателот на општинското собрание со помош од двајца одборници на општинското собрание што ќе ги определи собранието.

Член 40

Член на изборната комисија или на избирачкиот одбор, како и негов заменик, може да биде граѓанин од подрачјето на изборната единица кој има избирачко право.

Членовите на изборната комисија и на избирачкиот одбор, како и нивните заменици, не можат да бидат кандидати за пратеник. Ако се согласат да се кандидираат, им престанува функцијата на член односно заменик во тие органи.

За член на изборната комисија или на избирачкиот одбор, како и за нивни заменик, не може да биде именуван пратеникот за чиј отповик се гласа.

Член 41

Органите за спроведување на изборите односно на гласањето за отповик одлучуваат со мнозинство на гласовите од сите свои членови.

Општинската изборна комисија и избирачките одбори можат да одлучуваат само во полн состав.

Член 42

Општинското собрание и другите органи се должни да им даваат помош на изборните комисии и избирачките одбори во извршувањето на нивните задачи.

Член 43

Средствата за покривање на трошоците за спроведување на изборите за сојузни пратеници се обезбедуваат во сојузниот буџет.

Средствата од ставот 1 на овој член им се обезбедуваат на републиките по единствените мерила што за секои избори ги утврдува Сојузната изборна комисија по претходно прибавено мислење од републичките изборни комисии, водејќи сметка за обезбедувањето на единствени стандарди за изборен материјал и други материјални услови за спроведување на изборните дејствија.

Републичката изборна комисија ги распоредува на изборните единици средствата одобрени за спроведување на изборите за сојузни пратеници на територијата на републиката и го определува начинот за користење и контрола на употребата на тие средства.

Глава III

ПРЕДЛАГАЊЕ НА КАНДИДАТИ

1. Предлагање на кандидати за пратеници за Сојузниот собор

a) Од страна на собираите на избирачите

Член 44

Собири на избирачите заради предлагање пратенички кандидати за Сојузниот собор се одржуваат за оние подрачја за кои се одржуваат собираите на избирачите за предлагање на кандидати за одборници за општинскиот собор.

Општинската изборна комисија во рок од три дена од денот на распишувањето на изборите ќе ги објави со оглас подрачјата за кои на подрачјето на изборната единица се одржуваат собираите на избирачите. Огласот се објавува во седиштето на секоја општина и во сите места на подрачјето на изборната единица.

Член 45

Собирот на избирачите го свикнува претседателот на општинското собрание на општината на чие подрачје се одржува собирот, и тоа најдоцна на три дена од денот на објавувањето на подрачјата на собираите на избирачите.

Ако претседателот на општинското собрание не го свика собирот на избирачите во определениот рок, собирот ќе го свика во рок од понатамошни пет дена општинската изборна комисија.

Свикнувањето на собирот на избирачите се објавува на вообичаен начин најдоцна на три дена пред неговото одржување, со означување на дневниот ред на собирот.

Времето и местото за одржување на собирот на избирачите се определуваат така што да е можно присуство на што поголем број избирачи.

Член 46

Собирот на избирачите свикан заради предлагање на кандидати може да се одржи ако е присутна најмалку една десеттина од вкупниот број избирачите од подрачјето за кое се одржува со-

бирот, но тој број не може да биде помал од педесет. Ако е вкупниот број на избирачите на подрачјето за кое се одржува собирот помал од сто, собирот може да се одржи ако е присутна најмалку една третина од вкупниот број на избирачите.

Ако на собирот не е присутен бројот на избирачите од ставот 1 на овој член, по истекот на еден час од времето определено за почеток на собирот на избирачите, собирот може да се одржи со присутниот број на избирачите, или одржувањето на собирот може да се одложи односно да се свика нов собир на избирачите.

Член 47

Право на одлучување на собирот на избирачите имаат само лицата што имаат избирачко право и што имаат живеалиште односно престојувалиште на подрачјето за кое се одржува собирот, а се запишани во избирачкиот список.

Член 48

Претседателот на општинското собрание или одборникот на општинското собрание што ќе го определи тој го отвора собирот на избирачите и раководи со неговата работа до изборот на претседателството на собирот.

Ако собирот на избирачите го свикала општинската изборна комисија, собирот го отвора и со неговата работа до изборот на претседателството на собирот раководи лицето што ќе го определи општинската изборна комисија.

Член 49

Со работата на собирот на избирачите раководи претседателството на собирот, што го избираат избирачите на собирот од својата средина. Претседателството се состои од претседавач и од два члена.

Собирот на избирачите избира од својата средина и двајца заверувачи на записникот.

За работата на собирот на избирачите се води записник, кој го потпишуваат претседавачот, записничарот и заверувачите на записникот.

Секретарот на општинското собрание е должен да му обезбеди записничар на собирот на избирачите, но собирот може за записничар да избере и друго лице.

Член 50

По изборот на претседателството на собирот на избирачите, претседавачот ја објаснува целта на свикнувањето на собирот и начинот на неговата работа и за таа цел ги чита одредбите од чл. 47 и 49 до 53 на овој закон.

Потоа претседавачот на собирот предлага како дневен ред:

- 1) предлагање на кандидати и
- 2) утврдување на кандидатите.

Член 51

Откако ќе биде утврден дневниот ред, се пристапува кон предлагање на кандидати.

Секој избирач има право да предложи по еден кандидат за пратеник. Ако предлогот го поддржат најмалку четири избирачи, таквиот кандидат се внесува во листата на кандидатите за кои гласа собирот.

Предлозите се поднесуваат усно.

Член 52

По извршеното предлагање на кандидати се пристапува кон гласање.

Избирачите гласаат посебно за секој предложен кандидат, и тоа по оној ред по кој се предложени кандидатите.

Гласањето се врши јавно, со дигање рака.

Ако е потребно гласовите се пребројуваат. Секој пет избирачи имаат право да бараат да се изврши пребројување на гласовите.

Член 53

Како кандидат на собирот на избирачите се смета секој од предложените кандидати за кој гласало мнозинството на присутните избирачи.

Ако ниеден од предложените кандидати не го добил мнозинството на гласовите од ставот 1 на овој член, се врши повторно предлагање и утврдување на кандидатите.

По завршеното гласање претседавачот на собирот на избирачите го соопштува резултатот на гласањето, како и кои од предложените кандидати се прифатени од мнозинството за кандидати на собирот на избирачите.

Собирот на избирачите може за прифатените кандидати да ги извести другите собири на избирачите од подрачјето на изборната единица.

Член 54

Записникот за работата на собирот на избирачите содржи особено: ден и час на почетокот и местото на одржувањето на собирот; за кое подрачје се одржува собирот; кој го свикал и отворил собирот; име и презиме на членовите на претседателството на собирот, на записничарот и заверувачите на записникот; вкупен број на избирачите запишани во избирачкиот список за подрачјето за кое се одржува собирот; број на присутните избирачи; дневен ред на собирот; кои кандидати биле предложени; кои кандидати се прифатени и со колкав број гласови; на кој начин е утврден резултатот на гласањето; други околности од значење за работата на собирот; и час на завршетокот на собирот.

Член 55

Врз основа на заклучокот на собирот на избирачите се составува предлог на кандидатура, кој содржи:

1) означување дека предлогот се поднесува за избор на пратеник за Сојузниот собор, како и означување на изборната единица и денот на изборите во општинското собрание;

2) означување дека е предлогот утврден на собирот на избирачите и податоци за тоа во кое место и за кое подрачје е одржан собирот и кога;

3) име и презиме и место на живеењето на секој од кандидатите прифатени на собирот на избирачите.

Предлогот на кандидатурата на собирот на избирачите го потпишува претседавачот на собирот на избирачите. Неговиот потпис мора да биде заверен од органот надлежен за заверување.

Кон предлогот на кандидатурата на собирот на избирачите мора да се приложи записникот за работата на собирот на избирачите.

Член 56

Кандидат на собирите на избирачите на изборната единица станува секој кандидат чија кандидатура е прифатена на собирите на избирачите што опфаќаат најмалку една дваесетина од вкупниот број на избирачите запишани во избирачките списоци на подрачјето на изборната единица.

б) Од страна на група избирачи

Член 57

Кандидат за пратеник за Сојузниот собор може да предложи и група од 200 избирачи од подрачјето на изборната единица, кои се запишани во избирачкиот список.

Ако изборната единица ја сочинуваат повеќе општини, предлагачите на кандидатурата мораат да бидат најмалку од половината на општините од подрачјето на изборната единица, со тоа што мора да има најмалку по 20 предлагачи од секоја од тие општини, а ако изборната единица ја сочинува една општина, предлагачите на кандидатурата мораат да бидат најмалку од половината на подрачјето на собирите на избирачите во изборната единица, со тоа што мора да има најмалку по пет предлагачи од подрачјето на секој од тие собири на избирачите.

Член 58

Предлогот на кандидатурата на група избирачи содржи:

1) означување дека предлогот се поднесува за избор на пратеник за Сојузниот собор, како и означување на изборната единица и денот на изборите;

2) име и презиме и место на живеалиштето на кандидатот.

Предлогот го потпишуваат сите предлагачи. Покрај потписот на секој предлагач мора да биде означено неговото место на живеењето. Потписите на предлагачите мораат да бидат заверени од органот надлежен за заверување.

Член 59

Ком предлогот на кандидатурата мора да се приложи:

1) писмена изјава на кандидатот за согласноста на кандидирањето, заверена од органот надлежен за заверување;

2) потврда од надлежниот орган дека предлагачите се запишани во избирачкиот список за подрачјето на изборната единица. Оваа потврда може да се даде и на самиот предлог на кандидатурата.

Член 60

Едно лице може да биде предлагач само на една кандидатура на група избирачи. Ако едно лице потпише како предлагач два или повеќе предлози, ќе се смета за предлагач само на онаа кандидатура што е поднесена прва на потврда.

2. Предлагање кандидати за пратеници за соборите на работните заедници

Член 61

Предлагањето на пратеничките кандидати за секој од соборите на работните заедници се врши на собирите на работните луѓе.

Собири на работните луѓе според овој закон се одржуваат за оние работни организации (стопанска организација, земјоделска задруга, установа) и работни заедници во државен орган, општествено-политичка организација односно здружение (работна заедница) за кои се одржуваат собирите на работните луѓе за предлагање на кандидати за одборници во соборите на работните заедници на општинското собрание.

Член 62

Предлагањето на пратеничките кандидати за Стопанскиот собор се врши на соборите на работните луѓе во работните организации во областа на производството, сообраќајот и врските, трговијата, угостителството, занаетчиството, комуналната дејност, банкарството, издавачката, новинската или друга стопанска дејност.

На соборот на работните луѓе учествуваат сите работни луѓе што работат во работна организација односно работна заедница, како и земјоделците — членови на задругата или на друга работна организација и членовите на нивните домакинства кои според статутот на задругата односно другата работна организација се сметаат како нејзини членови, земјоделските работници што работат надвор од работната организација, занаетчиите — членови на комората и занаетчиите работници што работат надвор од работната организација.

Член 63

Предлагањето на пратеничките кандидати за Просветно-културниот собор се врши на собирите на работните луѓе во работните организации и во другите работни заедници во областа на просветата, науката, уметностите и другите области на културата (основни, средни, виши и високи школи, факултети, научни установи, музеи, библиотеки, театри, академии, радио-станции и телевизиски станици, издавачки и новински установи, установи во областа на информативната служба и др.).

На соборот на работните луѓе во работната организација односно работната заедница учествуваат сите работни луѓе што работат во таа организација односно заедница.

Член 64

Предлагањето на пратеничките кандидати за Социјално-здравствениот собор се врши на собирите на работните луѓе во работните организации односно во работните заедници во областа на заштитата на здравјето и социјалните служби (болници, домови за народно здравје, здравствени станици, диспанзери, медицински центри, заводи за здравствена заштита, аптеки, природни лекувалишта, центри за рехабилитација, центри за социјална работа, домови за деца и возрастни, установи за дневен престој на деца, заводи за социјални прашања, заводи за социјално осигурување и др.).

На соборот на работните луѓе во работната организација односно работната заедница учествуваат сите работни луѓе што работат во таа организација односно работна заедница.

Член 65

Предлагањето на пратеничките кандидати за Организационо-политичкиот собор се врши на собирите на работните луѓе во сите работни организации, како и во работните заедници во државните органи, во општествено-политичките организации и во здруженијата.

На соборот на работните луѓе во работната организација и во работната заедница во државен орган, општествено-политичка организација, односно здружение учествуваат сите работни луѓе што работат во таа организација односно работна заедница.

Член 66

Општинската изборна комисија во рок од три дена од денот на распишувањето на изборите ќе објави со оглас за која работна организација, погонска или деловна единица, односно работна заедница во државен орган, општествено-политичка организација или здружение, се одржува посебен собор, а за кои од тие организации односно работни заедници се одржуваат заеднички собири заради предлагање кандидати за пратеник, како и местото на нивното одржување.

Член 67

Соборот на работните луѓе во работната организација го свикнува претседателот на работничкиот совет, претседателот на задружниот совет односно на нив соодветниот функционер во органот на управувањето; во погоните или други деловни единици што немаат органи на управувањето соборот го свикнува раководителот на работната единица за која се одржува посебен собор, а во работната заедница — функционерот што раководи со работата на органот односно службата (свикувач на соборот).

Ако се одржува заеднички собор на работните луѓе за две или повеќе работни организации односно работни заедници, свикувач на соборот е претставникот на онаа организација односно заедница во која се одржува соборот односно функционерот што раководи со работата на органот или службата.

Собирите на работните луѓе од ст. 1 и 2 на овој член се свикнуваат во рок од три дена од денот на објавувањето на огласот на општинската изборна комисија за определувањето на работните организации и работните заедници за кои се одржува посебен собор или заеднички собор на работните луѓе заради предлагање кандидати за пратеник (член 66).

Член 68

Право на предлагање кандидати и на одлучување на соборот на работните луѓе во работната организација или работната заедница имаат само работните луѓе што работат во работната организација односно работната заедница за која се одржува соборот, односно други работни луѓе што имаат право да учествуваат на соборот а имаат општо избирачко право.

Член 69

Соборот на работните луѓе во работната организација односно во работната заедница го отвора и го

него раководи, до изборот на претседателството на соборот, свикувачот на соборот.

Член 70

Како кандидати на собираите на работните луѓе во работните организации односно во работните заедници на подрачјето на изборната единица се смета кандидатот чија кандидатура е прифатена на собираите што опфаќаат најмалку една десетина од сите работни луѓе во работните организации односно работните заедници на подрачјето на изборната единица.

Член 71

Ако со одредбите од чл. 61 до 70 на овој закон не е определено поинаку, на работата на собираите на работните луѓе согласно се применуваат одредбите од чл. 44 до 55 на овој закон.

Глава IV

ПОТВРДУВАЊЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

Член 72

Предлогот на кандидатурата на соборот на избирачите, групата на избирачи односно на соборот на работните луѓе се поднесува до надлежната општинска изборна комисија најдоцна на петнаесет дена пред денот определен за избор на пратениците во општинските собранија.

Потписникот на предлогот на кандидатурата на соборот на избирачите односно на соборот на работните луѓе, како и првите три потписници на предлогот на кандидатурата на група избирачи, се сметаат како подносителите на предлогот на кандидатурата.

Член 73

Општинската изборна комисија утврдува веднаш по приемот на предлогот на кандидатурата дали е предлогот поднесен во определениот рок и составен според одредбите од овој закон, како и дали е поднесена заверена писмена изјава од кандидатот за согласноста на кандидирањето.

Ако најде само формални недостатоци, комисијата најдоцна за 24 часа по приемот на предлогот ќе ги повика подносителите да ги отстранат недостатоците во рок од три дена.

Ако општинската изборна комисија утврди дека е предлогот на кандидатурата поднесен по истекот на рокот за поднесување на предлогот на кандидатурата на потврда, или ако подносителите на предлогот не постапат според одредбата од ставот 2 на овој член, комисијата ќе го одбие со решение предлогот на кандидатурата.

Член 74

Ако во предлогот на кандидатурата нема формални недостатоци, односно ако утврдените недостатоци се отстранети во определениот рок, општинската изборна комисија ќе утврди дали е во поглед на предложените кандидати исполнет условот од членот 56 односно од членот 70 на овој закон, па ако утврди дека и тој услов е исполнет, комисијата ќе ја потврди поднесената кандидатура.

Член 75

Ако општинската изборна комисија утврди дека во поглед на одделни или сите кандидати не е исполнет условот од членот 56 односно од членот 70 на овој закон, таа ќе го утврди тоа со образложено решение и решението за тоа ќе им го достави на подносителите на предлозите на кандидатурите.

Ако општинската изборна комисија утврди дека одделен кандидат, кој ги исполнува условите од членот 56 односно од членот 70 на овој закон, не може според законот да биде избран за пратеник таа со решение ќе го одбие предлогот на кандидатурата и за тоа со доставување на решение ќе ги известат подносителите на предлогот на кандидатурата.

Член 76

Решението за потврда на предлогот на кандидатурата или за одбивање на предлогот на кандидатурата, општинската изборна комисија ќе го донесе најдоцна на 48 часа по истекот на рокот за поднесување на предлозите на кандидатурите на потврда, односно на 48 часа по истекот на рокот што им е определен на подносителите на кандидатурата да ги отстранат недостатоците.

Во решението за потврда на предлогот на кандидатурата ќе се означи денот и часот кога за соодветниот кандидат е примен предлогот на кандидатурата, и која по ред е кандидатурата.

Редот на кандидатурите што ги предложиле собираите на избирачите односно собираите на работните луѓе се определува според времето кога за определениот кандидат е примен последниот предлог на кандидатура. Ако последниот предлог на одделен собир на избирачите односно собир на работните луѓе потребен за утврдување на кандидатурата опфаќа два или повеќе кандидати што се опфатени и со претходните предлози, редот на нивните кандидатури се определува по редот со кој се наведени имињата на тие кандидати во последниот предлог.

Член 77

Ако во предлогот на кандидатурата на група избирачи нема недостатоци или ако ги има па бидат отстранети, општинската изборна комисија ќе го потврди предлогот на кандидатурата во рок од 48 часа по нејзиниот прием, а во решението за потврдување ќе го означи и часот кога е примена кандидатурата и која е по ред.

Член 78

Ако предлогот на кандидатурата им бил вратен на подносителите заради отстранување на формалните недостатоци, па подносителите во определениот рок постапат по забелешките од општинската изборна комисија, ќе се смета дека е предлогот поднесен во времето кога ѝ е поднесен првиот пат на изборната комисија.

Член 79

Општинската изборна комисија ќе објави во своите службени простории за секој потврден предлог на кандидатура, веднаш по неговата потврда, дека е потврден. Ова објавување го заменува доставувањето на решение за потврда на предлогот на кандидатурата.

Решенијата за потврда на кандидатурите со утврдената листа на кандидатите за секој собор на Скупштината, општинската изборна комисија им ги доставува на општинските собранија на подрачјето на изборната единица, а решенијата за потврда на кандидатурите за пратеници за соборите на работните заедници ѝ ги доставува и на Сојузната изборна комисија преку надлежната републичка изборна комисија.

Член 80

Ако до истекот на рокот за поднесување предлози на кандидатури не е поднесена на потврда ни една кандидатура или ако сите поднесени предлози на кандидатури се одбиени, на собираите на избирачите односно на собираите на работните луѓе можат дополнително, а најдоцна на десет дена пред денот на изборите, да се предлагат нови кандидати.

Најмалку 20 избирачи од подрачјето за кое се предлага свикување на соборот односно најмалку 20 работни луѓе што работат во работна организација односно во работна заедница, имаат право да бараат свикување на соборот на избирачите односно на соборот на работните луѓе.

Ако соборот не биде свикан во рок од 24 часа од предавањето на писмениот предлог за свикување на соборот, соборот можат да го свикаат самите предлагачи, за што веднаш ја известуваат општинската изборна комисија. Во овој случај соборот го отвора и раководи со неговата работа до изборот на претседателството на соборот лицето што ќе го определи општинската изборна комисија.

Во поглед на свикувањето и работата на свие собири согласно се применуваат одредбите од чл. 44 до 56 и 61 до 71 на овој закон.

Член 81

Во случај на смрт на кандидат чија кандидатура е потврдена, собирот односно групата на избирачи што ја предложила кандидатурата може наместо умрениот кандидат да ѝ предложи на општинската изборна комисија на потврда нов кандидат. Кандидатурата на новиот кандидат го задржува редот што го имала кандидатурата на умрениот кандидат.

Во поглед на свикувањето на собирите на избирачите или собирите на работните луѓе заради предлагање нов кандидат и работата на тие собири важат одредбите од членот 80 ст. 2 до 4 на овој закон.

Предлогот на новата кандидатура на група избирачи мора да биде потпишан од определен број избирачи (член 57), од кои најмалку 100 мораат да бидат од редот на предлагачите што го потпишале предлогот на кандидатурата за умрениот кандидат.

На начинот предвиден во ст. 1 и 2 на овој член ќе се постапи и ако кандидатот од потврдена кандидатура не ги исполнува условите за кандидат за пратеник.

Предлогот на кандидатурата, во смисла на ст. 1 до 3 од овој член ѝ се поднесува на општинската изборна комисија најдоцна на 10 дена пред денот на изборите.

Член 82

Секој кандидат може да се откаже од потврдена кандидатура.

Откажувањето од кандидатурата се поднесува писмено до надлежната општинска изборна комисија.

Ако кандидатот се откаже од кандидатурата, собирите односно групите на избирачи што ја предложила неговата кандидатура можат, и тоа најдоцна на 10 дена пред денот на изборите, на општинската изборна комисија да ѝ поднесат кандидатура на друг кандидат.

Во поглед на свикувањето на собирите заради предлагање нов кандидат и работата на тие собири, важат одредбите од членот 80 ст. 2 до 4 на овој закон.

Член 83

Ако предлог на кандидатура биде одбиен или кандидатот се откаже од кандидатурата или умре, па новиот предлог на кандидатура не биде поднесен најдоцна на 10 дена пред денот на изборите, изборите ќе се извршат на определен ден врз основа на преостанатите потврдени кандидатури.

Ако во случаите од ставот 1 на овој член нема ниеден потврден предлог на кандидатура, изборите ќе се извршат најдоцна на триесет дена од денот определен за одржување на изборите.

Во случаите од ставот 2 на овој член предлозите на новите кандидатури се поднесуваат најдоцна на десет дена пред дополнително определен ден за изборите.

Член 84

Во случаите од чл. 81 до 83 на овој закон, во поглед на утврдувањето на новите кандидати на собирите на избирачите односно на собирите на работните луѓе и во поглед на кандидатурата на тие кандидати важат одредбите од чл. 48 до 56 односно чл. 67 до 71 на овој закон.

Надлежната општинска изборна комисија ќе постави најитно со таквите предлози на кандидатура, во смисла на одредбите од овој закон за потврдување на кандидатурите.

Член 85

Општинската изборна комисија ќе ја објави најдоцна на десет дена пред денот определен за избор на пратениците во општинските собранија листата на сите потврдени кандидатури, со означување на изборната единица и на соборот за кој одделни кандидати се кандидирани, и тоа во сите места на подрачјето на изборната единица.

Глава V

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ВО ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ

1. Избор и утврдување на резултатот на гласањето во општинското собрание

Член 86

Изборот на пратениците за сите собори на Сојузната скупштина се врши на зедничка седница на соборите на општинското собрание односно на општинските собранија од подрачјето на изборната единица.

Право да избира пратеници за сите собори на собранието има во општинското собрание секој одборник на општинското собрание.

Член 87

Заедничката седница на општинското собрание за избор на сојузни пратеници ја свикува претседателот на општинското собрание најдоцна на пет дена пред денот определен за избор на пратеници во општинското собрание.

Ако претседателот не го свика општинското собрание во рокот од ставот 1 на овој член, седницата ќе ја свика општинската изборна комисија.

Член 88

Седницата на општинското собрание свикана заради избор на пратеници може да се одржи ако е присутно мнозинството на одборниците на секој собор на општинското собрание. Присуството на мнозинството на одборниците претседателот на општинското собрание го утврдува на почетокот на седницата според списокот на одборниците на општинското собрание.

Ако седницата не може да се одржи поради тоа што не е присутно мнозинството на одборниците од ставот 1 на овој член, ќе се одржи нова седница во рок од седум дена од денот определен за одржување на претходната седница.

Член 89

Кога ќе утврди дека општинското собрание може полноважно да решава, претседателот ја објавува целта на свикувањето на седницата и почетокот на изборите.

Член 90

Во општинското собрание може да се избира пратеник за Сојузниот собор само од редот на кандидатите предложени на собирите на избирачите или од група избирачи, чија кандидатура е потврдена од страна на надлежната општинска изборна комисија, а во секој од соборите на работните заедници — само од редот на кандидатите предложени на собирите на работните луѓе, чии кандидатури се потврдени од страна на надлежната општинска изборна комисија.

Член 91

Гласањето се врши со гласачки ливчиња.

За кандидатите за пратеник за Сојузниот собор, чии кандидатури се потврдени од надлежната општинска изборна комисија, се составува посебно гласачко ливче.

На гласачкото ливче за избор на пратеник за Сојузниот собор прво се означува изборната единица за која се избира пратеникот, а по тоа се наведува презимето и името на секој од кандидатите од потврдените предлози на кандидатури што се предложени од страна на собирите на избирачите, па потоа името и презимето на секој од кандидатите од потврдените кандидатури што се предложени од страна на гупи избирачи, и тоа по оној ред по кој се потврдени кандидатурите. На гласачкото ливче пред името на секој кандидат се става реден број.

За избор на пратеници за соборите на работните заедници се составува посебно гласачко ливче така што прво се означува изборната единица за која се избираат пратениците, а по тоа се наведува презимето и името на секој од кандидатите од по-

тврдените предлози на кандидатури и тоа по ред за: Стопанскиот собор, Просветно-културниот собор, Социјално-здравствениот собор и Организационо-политичкиот собор. На гласачкото ливче за секој од соборите на работните заедници имињата на кандидатите се наведуваат по оној ред по кој се потврдени кандидатурите. Пред името на секој кандидат се става реден број.

Гласачкото ливче мора да биде заверено со печат од општинската изборна комисија.

Член 92

За сите собори на Скупштината се постави една кутија за гласање.

Во просторијата за гласање мораат да бидат истакнати огласи за потврдата на секоја кандидатура за секој собор на Скупштината.

Член 93

Претседателот на општинското собрание му го предава гласачкото ливче на секој одборник. Одборникот гласа на тој начин што го заокружува редниот број пред името на кандидатот за кој сака да гласа.

Одборникот гласа поодделно за секој од кандидатите за пратеник за Сојузниот собор.

Одборникот може да гласа само за еден од кандидатите за секој од соборите на работните заедници.

Да се гласа може само за оние кандидати чии имиња се наоѓаат на гласачкото ливче.

Член 94

Откако ќе се заврши гласањето во општинското собрание, се пристапува кон утврдување на резултатот на гласањето, и тоа за секој собор посебно.

Резултатот на гласањето се утврдува на тој начин што прво се утврдува, според списокот на членовите на општинското собрание, вкупниот број на одборниците што гласале, па по тоа колку гласови добил кој кандидат за одделен собор на Скупштината, а колку имало неважни гласачки ливчиња.

Ако се појави разлика помеѓу бројот на гласачите според списокот на членовите на општинското собрание и бројот на предадените гласачки ливчиња, важи резултат на гласањето според гласачките ливчиња.

Претседателот на општинското собрание го објавува резултатот на гласањето на седница. Резултатот на гласањето се објавува и на огласната табла на општинското собрание.

Откако ќе се објави резултатот на гласањето, претседателот на општинското собрание ја заклучува седницата.

Член 95

За работата на седницата на општинското собрание се води записник, кој содржи особено: ден и час на почетокот и место на одржувањето на седницата; назначување на изборната единица; вкупен број на одборниците; број на присутните одборници; кои граѓани се предложени за кандидати; колку одборници гласале; колку гласови добил кој кандидат за одделен собор на Скупштината и колку имало неважни гласачки ливчиња; тек на гласањето и други околности од значење за гласањето, како и евентуални приговори на одборниците во поглед на правилноста на гласањето; час на завршетокот на гласањето.

Записникот го потпишуваат претседателот на општинското собрание и двајца одборници (член 39).

Член 96

Претседателот на општинското собрание најбитно ѝ доставува на општинската изборна комисија посебна обвика со изборните акти, која содржи: записник од седницата на општинското собрание; список на одборниците на општинското собрание врз основа на кој се гласало и сите гласачки ливчиња.

2. Утврдување на резултатот на гласањето во изборната единица

Член 97

Резултатот на гласањето во изборната единица го утврдува надлежната општинска изборна комисија врз основа на изборните акти, и тоа за секој собор на Скупштината посебно.

Член 98

Општинската изборна комисија утврдува претходно колку одборници има секое општинско собрание и колку гласале вкупно одборници, колку кој кандидат добил гласови во одделно општинско собрание, а колку во целата изборна единица, како и колку имало неважни гласачки ливчиња, па врз основа на тоа го утврдува резултатот на гласањето.

Член 99

За пратеник на Сојузниот собор се смета избран во општинското собрание односно општинските собранија секој кандидат што добил мнозинство гласови во општинското собрание односно во кое и да е од општинските собранија од подрачјето на изборната единица.

Ако ниеден кандидат не го добие мнозинството предвидено во ставот 1 на овој член, гласањето се повторува. Ако ниту на повторното гласање ниеден кандидат не го добие потребното мнозинство, целата изборна постапка се повторува.

Член 100

Ако во изборната единица во изборите за некој од соборите на работните заедници учествува само еден кандидат, за пратеник за тој собор на работните заедници кандидатот се смета избран ако го добил мнозинството гласови на сите членови на општинското собрание односно мнозинството гласови на сите членови во секое општинско собрание од подрачјето на изборната единица.

Ако кандидатот не го добие мнозинството предвидено во ставот 1 на овој член, гласањето се повторува. Ако ниту на повторното гласање кандидатот не го добие потребното мнозинство, целата изборна постапка се повторува.

Ако во изборната единица во изборот за некој од соборите на работните заедници учествуваат двајца или повеќе кандидати, за пратеник за соборот на работните заедници се смета избран оној кандидат кој, помеѓу кандидатите за пратеници на истиот собор, добил најголем број гласови во општинското собрание, односно најголем број гласови на членовите на сите општински собранија од подрачјето на изборната единица.

Ако двајца или повеќе кандидати за пратеник на ист собор со најголем број гласови добиле еднаков број гласови, на повторното гласање учествуваат само тие кандидати.

Ако ниеден од кандидатите не го добие мнозинството предвидено во ставот 3 на овој член, гласањето се повторува. Ако ниту на повторното гласање ниеден кандидат не го добие потребниот број гласови, целата изборна постапка се повторува.

Член 101

За својата работа општинската изборна комисија води записник за секој собор посебно, кој содржи особено:

- 1) колку имало кандидати во изборната единица чии кандидатури се потврдени од страна на општинската изборна комисија;
- 2) име и презиме и место на живеењето на секој кандидат;
- 3) вкупен број на одборниците на општинското собрание односно на општинските собранија што гласале;
- 4) вкупен број на гласовите што ги добил секој кандидат на подрачјето на изборната единица, како и број на неважните ливчиња;

5) име и презиме и место на живеењето на кандидатот што е избран за пратеник.

Записникот го потпишуваат сите членови на општинската изборна комисија. Секој член на комисијата има право да издвои мислење и да стави забелешки на записникот

Член 102

Кога ќе ја заврши работата, општинската изборна комисија објавува на огласната табла на општинското собрание односно на општинските собранија на подрачјето на изборната единица:

1) колку гласови добил кој кандидат и колку имало неважни гласачки ливчиња;

2) име и презиме на секој кандидат што е избран за пратеник и за кој собор на Скупштината е избран.

Член 103

На пратениците избрани за Стопанскиот, Просветно-културниот, Социјално-здравствениот и Организационо-политичкиот собор уверението за тоа дека се избрани за пратеник им го издава надлежната општинска изборна комисија.

По утврдувањето на резултатот на изборите во изборната единица, општинската изборна комисија најитно ќе ѝ ги достави, согласно со одредбите од овој закон, на Сојузната изборна комисија изборните акти за изборот на пратеници за соборите на работните заедници на Сојузната скупштина.

Сојузната изборна комисија е должна врз основа на изборните акти да му поднесе извештај на секој од соборите на работните заедници за резултатот на изборот на пратениците за тие собори по изборни единици, а кон извештајот ќе ги достави и сите изборни акти.

Извештајот на Сојузната изборна комисија ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 104

Општинската изборна комисија е должна по утврдувањето на резултатот на изборите за пратеник за Сојузниот собор најитно да ѝ ги достави, согласно со одредбите од овој закон, изборните акти на Сојузната изборна комисија.

3. Објавување и огласување на кандидатите избрани во општинското собрание за пратеници за Сојузниот собор

Член 105

Сојузната изборна комисија е должна најдоцна на десет дена пред денот определен за избор на пратениците за Сојузниот собор од страна на избирачите, да ѝ ги објави во „Службен лист на СФРЈ“ имињата на кандидатите избрани во општинското собрание односно во општинските собранија, како и изборните единици во кои се избрани тие кандидати.

Во случаите од чл. 80 и 83 на овој закон Сојузната изборна комисија ќе ги објави на ист начин дополнително потврдените кандидатури најдоцна на пет дена пред денот на изборите.

Член 106

Општинската изборна комисија е должна да ги огласи имињата на кандидатите за пратеник за Сојузниот собор, избрани во општинското собрание односно во општинските собранија и тоа најдоцна на седум дена пред денот на изборите. Во случаите од чл. 80 и 83 на овој закон изборната комисија ќе ги огласи најдоцна на три дена пред денот на изборите

Огласот содржи назив на изборната единица, како и име и презиме и место на живеењето на избраниот кандидат.

Глава VI

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР

1. Од страна на избирачите

а) Избирачки места и изборни материјали

Член 107

Гласањето на изборите за пратеници што за Сојузниот собор ги избираат граѓаните непосредно, се врши на избирачките места што ги определува општинската изборна комисија, по предлог од општинскиот орган надлежен за работите на општата управа. Изборната комисија ги определува избирачките места најдоцна на петнаесет дена пред денот на изборите.

Член 108

На секое избирачко место на подрачјето на општината му се определува реден број.

Најдоцна на пет дена пред денот на изборите општинската изборна комисија во сите избирачки места на подрачјето на изборната единица ќе објави кои избирачки места се определени, со означување кој избирач ќе гласа на кое избирачко место.

Член 109

Избирачките места се определуваат така што на едно избирачко место да гласаат приближно пет стотини избирачи. Во болници, санаториуми, родилни домови, инвалидски домови и слични установи во кои има повеќе од дваесет и пет избирачи, ќе се определи посебно избирачко место.

За избирачко место се определува посебна просторија.

Во просторијата каде што се врши гласањето ќе се уреди барем еден, а по можност и повеќе простори заградени така што да не може никој од другиот дел на просторијата да гледа како избирачот го пополнува гласачкото ливче.

Член 110

Најдоцна на три дена пред денот на изборите кандидатот предложен од група на избирачи може да ѝ пријави на општинската изборна комисија по еден претставник и негов заменик за секое избирачко место, како и свој претставник и негов заменик за општинската изборна комисија. За претставник на кандидатот и негов заменик може да биде предложено само лице што има избирачко право.

Претседателот на општинската изборна комисија ќе му издаде најдоцна на 48 часа пред денот на изборите на секој пријавен претставник и на заменикот посебно уверение кое ќе им служи како легитимација за учествување во работата на избирачкиот одбор односно на општинската изборна комисија.

Претставниците на кандидатите имаат право да учествуваат во работата на избирачкиот одбор односно на изборната комисија, но без право на одлучување.

Член 111

Општинската изборна комисија ќе подготви благовремено за подрачјето на изборната единица потребен број гласачки хутии и напечатени гласачки ливчиња, како и други изборни материјали.

Член 112

Секое гласачко ливче содржи:

- 1) означување на изборната единица;
- 2) име и презиме на кандидатот за пратеник за Сојузниот собор.

Член 113

Ако во општинското собрание односно општинските собранија двајца или повеќе кандидати се

избрани за пратеник за Сојузниот собор, на гласачкото ливче се испишуваат прво имињата на оние кандидати што се предложени од страна на соборот на избирачите, и тоа по оној ред какв и се поднесени предлозите на кандидатурите на општинската изборна комисија, па по нив се испишуваат имињата на кандидатите што се предложени од страна на група на избирачи, ако такви има, и тоа по оној ред по кој и се поднесени кандидатурите на општинската изборна комисија.

Пред името на секој кандидат се става реден број

Општинската изборна комисија ќе го завери секое гласачко ливче со свој печат.

Член 114

Општинскиот орган надлежен за работите на општата управа е должен спроти денот на изборите да му ги предаде на избирачкиот одбор потребните материјали за гласање (кутии за гласање, гласачки ливчиња, извод од постојаниот избирачки список, огласи на изборната комисија), а избирачкиот одбор е должен истиот ден да утврди дали сите подготовки потребни за гласање се правилно извршени и за тоа ќе направи записник.

б) Гласање

Член 115

На денот на изборите, во 7 часот, ќе се состане избирачкиот одбор во просторијата определена за гласање, и за нејзината состојба и за состојбата на материјалите за гласање (член 114) ќе состави записник, кој го потпишуваат сите членови на избирачкиот одбор и присутните претставници на кандидатите.

Претседателот на избирачкиот одбор веднаш по тоа го објавува почетокот на гласањето.

Член 116

За сето време на гласањето мораат да бидат присутни сите членови на избирачкиот одбор односно нивните заменици. Ако некој претставник на кандидатот од група на избирачи го напушти избиралиштето, тоа ќе се внесе во записникот, но гласањето продолжува без него.

Член 117

Претседателот на избирачкиот одбор се грижи, со помош од другите членови на одборот, за одржувањето на редот и мирот за време на гласањето. Во случај на потреба претседателот ќе побара помош од припадниците на Милицијата, кои, кога ќе дојдат на избиралиштето, се наоѓаат под негово раководство.

Никој не смее да стапи на избиралиштето под оружје, освен во случајот предвиден во ставот 1 на овој член, ниту со опасно оружје.

Член 118

Во просторијата во која се гласа не можат да бидат во исто време повеќе од десет избирачи.

При предавањето на гласачкото ливче претседателот на избирачкиот одбор е должен да му го објасни на избирачот начинот на гласањето.

Членовите на избирачкиот одбор се должни на избирачот, кога ќе го побара овој тоа, повторно да му го објаснат начинот на гласањето, а особено ќе внимаваат никој да не го попречува избирачот во пополнувањето на гласачкото ливче и во потполност да биде обезбедена тајноста на гласањето.

Член 119

Кога избирачот ќе го прими гласачкото ливче, заминува во заградениот простор определен за пополнување на гласачкото ливче.

Избирачот може да гласа само за кандидатите чии имиња се испишани на гласачкото ливче.

Избирачот може да гласа само за еден кандидат.

Кога ќе го пополни гласачкото ливче, со заокружување на редниот број пред името на канди-

датот за кој сака да гласа, избирачот го спушта свитканото ливче во кутијата за гласање.

Член 120

Избирачот кој поради некаква телесна мана или поради тоа што е неписмен не може да гласа на начинот определен во членот 119 на овој закон, има право со себеси да го поведе пред избирачкиот одбор лицето што наместо него ќе го пополни гласачкото ливче односно ќе го спушти ливчето во кутијата за гласање. За ова избирачкиот одбор ќе донесе одлука и ќе ја внесе во записникот.

Член 121

Откако ќе гласа, избирачот е должен да го напушти избиралиштето.

Како избиралиште се смета зградата и нејзиниот двор.

Член 122

Избирачкиот одбор не може да му го ускрати гласањето на лице што е запишано во изводот од избирачкиот список, ниту на лице што според овој закон може да гласа врз основа на потврда. Ако одделен член на избирачкиот одбор или претставник на кандидат во поглед на одделни избирачи има нешто да забележи, тоа ќе се внесе во записникот.

Ако некој избирач се појави да гласа, а на неговото име веќе некој гласал, претседателот на избирачкиот одбор ќе нареди името и презимето, занимањето и местото на живеењето на тоа лице да се внесе во записникот за гласањето, но нема да му дозволи да гласа.

Член 123

Избирачот кој на денот на изборите не се наоѓа во местото каде што е запишан во избирачкиот список, може да гласа во местото во кое се наоѓа на денот на изборите, но само во изборната единица во која е неговото живеалиште, и тоа врз основа на потврда од надлежниот орган дека е воведен во избирачкиот список.

Потврдите од ставот 1 на овој член можат да се издаваат од денот на распишувањето на изборите до на три дена пред изборите. При издавањето на ваква потврда ќе се назначи во избирачкиот список дека на односното лице му е издадена потврда.

Во записникот за гласањето ќе се внесе името и презимето на секој избирач што гласал врз основа на потврда, а не е воведен во избирачкиот список за тоа избирачко место.

Член 124

Гласањето трае непрекинато до 19 часот. Само ако настане наред избирачкиот одбор може да го прекине гласањето, додека не се воспостави редот. Времето за кое гласањето морало да биде прекинато и причината за прекинување на гласањето се внесуваат во записникот за гласањето.

Во 19 часот се затвора избиралиштето и никој по тоа време не смее да се пушти во избиралиштето, но ќе им се допушти гласање на избирачите што се затекнале во избиралиштето. Ако гласањето поради наред било прекинато подолго од еден час, гласањето ќе се продолжи за онолку време колку што траел прекинут подолго од еден час.

Член 125

За време на гласањето се води записник. Во записникот се внесуваат сите факти важни за гласањето. Членовите на избирачкиот одбор и претставниците на кандидатите можат да бараат внесување на определени факти во записникот.

Сите членови на избирачкиот одбор мораат да го потпишат записникот. Записникот го потпишуваат и претставниците на кандидатите, но ако тие не го потпишат, записникот и без нивните потписи е полноважен.

Секој член на избирачкиот одбор односно претставник на кандидат може да даде во записник свое одвоено мислење или свои забелешки на записникот.

в) Утврдување на резултатот на гласањето на избирачките места

Член 126

По завршеното гласање избирачкиот одбор прво ќе ги преброи неупотребените гласачки ливчиња и ќе ги стави во посебна обвивка, што ќе ја затвори и запечати.

По тоа избирачкиот одбор го утврдува, според изводот од избирачкиот список и врз основа на потврдите, вкупниот број на избирачите што гласале. Потоа избирачкиот одбор пристапува кон отворање на кутијата за гласање и пребројување на гласовите. Пребројувањето на гласовите се врши на следниот начин: претседателот на избирачкиот одбор вади од кутијата за гласање едно по едно гласачко ливче и од секое ливче го чита името на кандидатот за кој избирачот гласал и ги одвојува ливчињата што се прогласени за неважни; еден од членовите на избирачкиот одбор бележи за секој кандидат посебно колку гласови добил, како и колку имало ливчиња што се прогласени за неважни; секое прочитано ливче претседателот му го предава на вториот член на избирачкиот одбор.

Претседателот ќе му го покаже секое гласачко ливче и на претставникот на кандидат ако овој го бара тоа.

Како неважно се прогласува гласачкото ливче на кое е заокружен редниот број пред името на повеќе од еден кандидат, на кое се запишани и заокружени нови имиња, непополнето ливче, како и она што е пополнето така да не може со сигурност да се утврди за кој кандидат гласал избирачот.

Ако се појави разлика помеѓу бројот на гласовите според изводот од избирачкиот список, односно помеѓу збирот на тој број и бројот на избирачите што гласале врз основа на потврда, и бројот на гласовите според гласачките ливчиња, важи резултатот на гласањето според гласачките ливчиња.

Член 127

Кога избирачкиот одбор ќе го утврди резултатот на гласањето, ќе внесе во записникот за гласањето особено: колку избирачи имало според изводот од избирачкиот список на тоа избирачко место; колку избирачи гласале според изводот од избирачкиот список, колку врз основа на потврда и колку вкупно; колку гласови добиле одделни кандидати, а колку имало неважни гласачки ливчиња. Во записникот ќе се внесат и одвоените мислења на членовите на избирачкиот одбор.

Записникот го потпишуваат сите членови на избирачкиот одбор и присутните претставници на кандидатите.

Секој член на избирачкиот одбор и претставник на кандидат може да стави забелешки на записникот.

На претставниците на кандидатите ќе им се издаде на нивно барање потврда за резултатот на гласањето.

Претседателот на избирачкиот одбор ќе го објави јавно резултатот на гласањето пред зградата во која се гласало.

Член 128

По завршеното пребројување на гласовите избирачкиот одбор ќе го стави во посебна обвивка записникот со изводот од избирачкиот список, потврдите врз основа на кои гласале избирачите што не се воведени во избирачкиот список за односното избирачко место, употребените гласачки ливчиња, како и, одвоено неупотребените гласачки ливчиња.

Избирачкиот одбор по тоа најитно и по најкус пат ѝ ја доставува обвивката со изборните акти на надлежната општинска изборна комисија на начинот што ќе го определи Сојузната изборна комисија.

Член 129

По завршеното утврдување на резултатот на гласањето, а најдоцна следниот ден, избирачкиот

одбор е должен да му ги врати изборните материјали на органот од кој ги примил материјалите.

г) Гласање на лицата на отслужување на воениот рок или на воена вежба и гласање на членовите на посадите на поморските и речните бродови на трговската морнарица кои на денот на гласањето се наоѓаат надвор од територијалните води на Југославија

Член 130

Лицата што се наоѓаат на отслужување на воениот рок или на воена вежба гласаат на општите избори за пратеници за Сојузниот собор за кандидатите на онаа изборна единица на чие подрачје се наоѓа нивното живеалиште. Овие лица гласаат за кандидатите за пратеници за Сојузниот собор избрани во општинското собрание односно општинските собранија во соодветната изборна единица, според списокот на кандидатите избрани во општинските собранија, објавен во „Службен лист на СФРЈ“.

На повторни и дополнителни избори за избор на пратеник за Сојузниот собор, лицата што се наоѓаат на отслужување на воениот рок или на воена вежба гласаат во местото во кое се воведени во избирачкиот список ако на денот на изборите се наоѓаат во тоа место.

Член 131

Со определени работи во врска со спроведувањето на изборите во воените единици односно воените установи раководи посебна изборна комисија што, на предлог од Државниот секретаријат за народна одбрана, ја именува Сојузната изборна комисија. Комисијата ја сочинуваат претседател и четири члена.

Гласањето на изборите за пратеник за Сојузниот собор во воените единици односно воените установи се врши на избирачките места што ги определува, на предлог од старешината на воената единица односно воената установа, општинската изборна комисија на чии подрачје се наоѓа воената единица односно воената установа.

Гласањето на избирачките места во воените единици односно воените установи го раководат избирачки одбори, кои се формираат во секоја воена единица односно воена установа. Членовите на избирачките одбори ги именува, на предлог од старешината на воената единица односно воената установа, општинската изборна комисија на чии подрачје се наоѓа воената единица односно воената установа.

Член 132

Сојузната изборна комисија е должна најдоцна десет дена пред денот определен за гласање во воените единици односно воените установи да ѝ достави на комисијата од членот 131 на овој закон потребен број непополнети гласачки ливчиња заверени со печат од комисијата, како и потребен број обвизки и записници за работата на избирачките одбори.

Комисијата од членот 131 на овој закон му доставува на секој избирачки одбор онолкува број непополнети гласачки ливчиња и обвизки колку што избирачи се запишани во избирачкиот список на воената единица односно воената установа.

Избирачкиот одбор е должен пред денот определен за гласање за секое лице што се наоѓа на отслужување на воениот рок односно на воена вежба да ги внесе во гласачкото ливче прдатоците за називот на изборната единица на чие подрачје се наоѓа неговото живеалиште и имињата на кандидатите за пратеник за Сојузниот собор во таа изборна единица според списокот на потврдените кандидатури објавени во „Службен лист на СФРЈ“.

Лицата на отслужување на воениот рок односно на воена вежба гласаат според избирачкиот список составен за воената единица односно воената установа.

Член 133

Кон гласачкото ливче на избирачот му се предава и обвика адресирана до општинската изборна комисија на чие подрачје се наоѓа неговото живилиште.

Откако ќе го пополни гласачкото ливче, избирачот го става во обвиката и откако ќе ја затвори и залепи обвиската ја спушта во кутијата за гласање.

Избирачкиот одбор ќе ги достави веднаш по завршетокот на гласањето сите обвивки со гласачките ливчиња до општинските изборни комисии на чии подрачја се наоѓа живеалиштето на лицата на отслужување на воениот рок или на воена вежба, а записникот за работата на избирачкиот одбор, избирачкиот список и неупотребените гласачки ливчиња ќе ги достави со препорачана пратка на Сојузната изборна комисија.

Член 134

При утврдувањето на резултатот на изборите за изборната единица општинската изборна комисија ќе ги земе предвид и сите гласачки ливчиња примени од избирачките одбори од воените единици односно воените установи што ќе ги прими до на 24 часа сметајќи од часот на завршетокот на гласањето. Гласачките ливчиња што ќе бидат примени по тој рок, општинската изборна комисија ѝ ги доставува непосредно на Сојузната изборна комисија.

Член 135

Во поглед на начинот на гласањето на воените лица на отслужување на воениот рок односно на воена вежба се применуваат одредбите од чл. 115 до 122 и чл. 124 и 125 на овој закон, ако со одредбите од чл. 130 до 134 на овој закон не е определено поинаку.

Член 136

Членовите на посадите на поморските и речните бродови на трговската морнарица што на денот на гласањето се наоѓаат надвор од територијалните води на Југославија, ќе гласаат за кандидатите на онаа изборна единица во која е седиштето на стопанската организација на која ѝ припаѓа бродот. Сите избирачи гласаат на избирачкото место што се формира на бродот, врз основа на извод од избирачкиот список во кој се запишани членовите на посадата.

Претседателот и членовите на избирачкиот одбор на овие бродови ги именува општинската изборна комисија на чие подрачје е седиштето на стопанската организација на која ѝ припаѓа бродот, и тоа од редот на членовите на посадата на бродот.

Член 137

Општинската изборна комисија на чие подрачје е седиштето на стопанската организација на која ѝ припаѓа поморски или речен брод кој на денот на изборите се наоѓа надвор од територијалните води на Југославија, ќе им достави најдоцна десет дена пред денот определен за гласање на избирачките одбори на избирачките места на тие бродови, потребен број непополнети гласачки ливчиња заверени со печат од комисијата.

Ако поради голема оддалеченост од Југославија на одделни избирачки места не можат на време да им се достават гласачките ливчиња, Сојузната изборна комисија може да ги овласти избирачките одбори на тие избирачки места самите да направат гласачки ливчиња со кои ќе се гласа.

Член 138

Во поглед на гласањето и работата на избирачките одбори на избирачките места на поморските и речните бродови на трговската морнарица кои на денот на изборите се наоѓаат надвор од територијалните води на Југославија, се применуваат одредбите од чл. 115 до 122, чл. 124 и 125, членот 132 став 3 и членот 133 од овој закон, со тоа што избирачкиот одбор веднаш ќе ѝ ги достави во една обвивка сите гласачки ливчиња на општин-

ската изборна комисија на чие подрачје се наоѓа седиштето на стопанската организација на која ѝ припаѓа бродот.

Ако поради голема оддалеченост од Југославија одделни избирачки одбори на поморски и речни бродови не се во можност да ѝ ги достават на време изборните материјали на надлежната општинска изборна комисија, Сојузната изборна комисија може да го овласти избирачкиот одбор за резултатот на изборите да ја извести по најкус погоден пат надлежната изборна комисија.

Член 139

Лицата што се наоѓаат на отслужување на воениот рок односно на воена вежба како и членовите на посадата на поморските и речните бродови на трговската морнарица кои на денот на изборите се наоѓаат вон територијалните води на Југославија гласаат за пратеникот за Сојузниот собор на најмалку четири дена пред денот определен за избор на пратениците за сојузниот собор. Денот на гласањето на овие лица го определува Сојузната изборна комисија.

Член 140

Пратките што според одредбите од овој закон ги испраќаат избирачките одбори од воените единици и воените установи до општинските изборни комисии, се испраќаат како препорачани пратки и се ослободени од поштарина.

Надоместокот на претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај на име поштарина за овие пратки го плаќа Сојузната изборна комисија од средствата наменети за спроведување на изборите.

д) Утврдување на резултатот на гласањето во изборната единица

Член 141

Резултатот на изборите за пратеници во секоја изборна единица го утврдува општинската изборна комисија врз основа на изборните акти примени од избирачките одбори.

Член 142

Ако во изборот учествувал само еден кандидат, се смета дека е избран за пратеник ако за него гласало мнозинството на сите избирачи запишани во избирачките списоци на подрачјето на изборната единица.

Ако не е постигнато мнозинството од ставот 1 на овој член, целата изборна постапка се повторува.

Ако на изборите учествувале двајца или повеќе кандидати, за пратеник е избран кандидатот што добил најголем број гласови.

Ако на изборите двајца или повеќе кандидати со најголем број гласови добиле еднаков број гласови, на повторните избори учествуваат само тие кандидати.

Член 143

Изборната комисија претходно утврдува колку вкупно избирачи гласале во изборната единица и колку кој кандидат добил гласови во целата изборна единица, како и колку имало неважни ливчиња, па врз основа на тоа утврдува кој кандидат во смисла на членот 142 на овој закон е избран за пратеник.

Ако изборната комисија утврди дека кандидатот што сам учествува во изборот не добил потребно мнозинство (член 142 став 1) или дека двајца или повеќе кандидати со најголем број гласови добиле ист број гласови (член 142 став 4), ќе објави дека во таа изборна единица ниеден кандидат не е избран за пратеник и за тоа ќе ја извести Сојузната изборна комисија преку републичката изборна комисија.

Член 144

Ако изборната комисија утврди неправилности при спроведувањето на изборите на одделни избира-

чки места или во целата изборна единица, што битно влијаеле или можеле да влијаат врз резултатот на изборите, ќе го поништи гласањето на оние избирачки места на кои имало неправилности.

Член 145

За својата работа изборната комисија води записник, во кој внесува особено:

1) колку имало кандидати во изборната единица, како и име и презиме и место на живеењето на секој кандидат;

2) вкупно, според избирачките места: број на сите дадени гласови, број на гласовите дадени за одделни кандидати и број на неважните гласачки ливчиња;

3) име и презиме на кандидатот избран за пратеник.

Записникот го потпишуваат сите членови на изборната комисија. Секој член на изборната комисија има право да одвои мислење и да стави забелешки на записникот. Претставниците на кандидатите на група на избирачи можат, исто така, да одвојат мислење и да стават забелешки на записникот.

Член 146

По завршената работа општинската изборна комисија ќе објави на огласната табла на општинското собрание колку избирачи се запишани во избирачките списоци на подрачјето на изборната единица, колку кој кандидат за пратеник добил гласови на секое избирачко место и во изборната единица, име на кандидатот избран за пратеник, како и колку имало неважни гласачки ливчиња. Општинската изборна комисија ќе достави извештај за тоа до сите општински собранија на подрачјето на изборната единица, за да го објават на вообичаениот начин.

Општинската изборна комисија му издава на избраниот кандидат уверение дека е избран за пратеник за Сојузниот собор.

По утврдувањето на резултатот на изборите во изборната единица, општинската изборна комисија најитно ќе ги достави, согласно со одредбите на овој закон, на Сојузната изборна комисија изборните акти за изборот на пратеник за Сојузниот собор.

Член 147

Сојузната изборна комисија се состанува штом ќе ги добие изборните акти. Сојузната изборна комисија ќе му поднесе врз основа на изборните акти извештај на Сојузниот собор за резултатите на изборите на пратениците за Сојузниот собор по изборни единици, а кон извештајот ќе ги достави и изборните акти.

Извештајот на Сојузната изборна комисија ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

2. Избор од страна на републичкиот собор на републичкото собрание и на покраинскиот собор на покраинското собрание

Член 148

Републичкиот собор на републичкото собрание односно покраинскиот собор на покраинското собрание врши избор на пратеници за Сојузниот собор на своја седница, според постапката што ја утврдува односниот собор.

Изборот на овие пратеници мора да биде извршен пред денот на првиот состанок на Сојузниот собор на кој се врши верификацијата на мандатите на новоизбраните пратеници.

Член 149

За пратеник за Сојузниот собор избрани се оние кандидати што добиле мнозинство на гласовите од сите членови на републичкиот односно покраинскиот собор.

Ако мнозинството на гласовите од ставот 1 на овој член не го добиле онолку кандидати колку што

се избираат пратеници, се врши повторен избор за преостанатиот број на пратеници. При повторниот избор можат да се предлагаат и нови кандидати.

Ако двајца или повеќе кандидати добијат ист број гласови, на истата седница на соборот, се врши повторен избор помеѓу тие кандидати.

Врз основа на резултатот на гласањето претседателот на соборот прогласува кои кандидати се избрани за пратеници, им издава уверение за изборот и го известува Сојузниот собор за резултатот на изборот.

Глава VII

ПОВТОРНИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ

1. Повторни избори и повторно гласање

Член 150

Повторни избори на пратеници за Сојузниот собор од страна на граѓаните се вршат:

1) ако надлежната изборна комисија го поништи гласањето поради неправилности при спроведувањето на изборите;

2) ако во изборот учествувал само еден кандидат и тој не добие мнозинство на гласовите од сите избирачи запишани во избирачкиот список во изборната единица;

3) ако двајца или повеќе кандидати со најголем број гласови добиле ист број гласови.

Повторни избори на пратеници за соборите на работните заедници се вршат во случаите предвидени во членот 100 ст. 2, 4 и 5 на овој закон.

Повторните избори на сојузните пратеници се вршат и кога во постапката за верификација на мандатите соодветниот собор на Сојузната скупштина го поништи изборот на пратеник поради неправилности при спроведувањето на изборите.

Член 151

Ако гласањето се поништи поради неправилности при спроведувањето на изборите на одделни избирачки места, повторно гласање се врши само на оние избирачки места на кои се утврдени неправилностите.

Член 152

На повторните избори на пратеници што се вршат од причините наведени во членот 150 став 1 точ. 1 и 2 на овој закон, гласањето во општинското собрание се врши според постојните и според дополнително потврдените кандидатури.

Предлозите на кандидатури за нови кандидати се поднесуваат најдоцна на десет дена пред денот определен за спроведување на изборите.

Во случаите од членот 150 став 1 точка 3 на овој закон повторните избори се вршат само помеѓу кандидатите што добиле ист број гласови.

Член 153

Повторните избори на пратениците ги распишува надлежната општинска изборна комисија.

Ако повторните избори се вршат врз основа на одлука на некој од соборите на Сојузната скупштина, изборите ги распишува Сојузната изборна комисија.

Повторните избори на пратениците за Сојузниот собор од страна на граѓаните се вршат во втората наредна недела, сметајќи од денот на одржаните избори.

Ако повторните избори се вршат врз основа на одлука на некој од соборите на Сојузната скупштина, денот во кој ќе се одржат изборите го определува Сојузната изборна комисија.

Член 154

Денот во кој ќе се одржат повторните избори на пратениците за Сојузниот собор од страна на граѓаните ќе го објави надлежната изборна комисија најдоцна на пет дена пред денот определен за тие избори. Тoa ќе ги огласи постојните кандидатури, како и новите ако ги има.

2. Дополнителни избори**Член 155**

Дополнителни избори се вршат кога на пратеникот ќе му престане мандатот поради настапување на некои од случаите наведени во членот 23 на овој закон.

Член 156

Дополнителните избори се распишуваат најдоцна на петнаесет дена од денот на престанокот на мандатот на пратеникот.

Ако до редовниот истек на мандатот на пратеникот преостанува помалку од една година, дополнителни избори се распишуваат само ако тоа го бара општинското собрание односно кое и да е од општинските собранија од подрачјето на изборната единица.

Член 157

Дополнителните избори се одржуваат во рок од три месеци од денот кога односното пратеничко место останало упразнето.

Одлуката за дополнителните избори се објавува во „Службен лист на СФРЈ“ и тоа најдоцна на шест недели пред денот определен за изборите.

Член 158

Ако со одредбите од оваа глава не е определено поинаку, на повторните и дополнителните избори согласно се применуваат одредбите од главите III, IV, V и VI на овој закон.

Глава VIII**ОТПОВИК НА ПРАТЕНИК****1. Предлагање на отповикот**

а) Од страна на собирите на избирачите односно собирите на работните луѓе

Член 159

Постапката за отповик на пратеник во Сојузниот собор се поведува на предлог од собирите на избирачите, ако за поведување на постапката се изјаснат мнозинството од избирачите на собирите што опфаќаат најмалку една петтина од сите избирачи на изборната единица во која е избран пратеникот чиј отповик се предлага, или на предлог од најмалку една петтина од вкупниот број на избирачите на изборната единица во која е избран пратеникот чиј отповик се предлага.

Член 160

Постапката за отповик на пратеник во некој од собирите на работните заедници се поведува по предлог од собирите на работните луѓе во работните организации односно во работните заедници (член 61 до 65) на соодветната област на трудот и на другите работни луѓе што имаат право на предлагање кандидати за избор на пратеник за соодветниот собор на Скупштината, и ако за поведување на постапката се изјасни мнозинството на работните луѓе на собирите на кои учествувале најмалку една петтина од сите работни луѓе на подрачјето на изборната единица во која е избран пратеникот чиј отповик се предлага.

Член 161

Предлог за свикнување на собирот на избирачите заради поведување на постапка за отповик на пратеник во Сојузниот собор избран во општината, можат да поднесат најмалку педесет избирачи, а предлог за свикнување на собирот на работните луѓе за отповик на пратеник во некој од собирите на работните заедници — најмалку педесет работни луѓе што имаат право на предлагање на кандидати за избор на пратеник за соодветниот собор.

Предлог за свикнување на собирите на избирачите односно на собирите на работните луѓе заради поведување постапка за отповик на сојузен пратеник можат да поднесат и мнозинството на членовите на општинското собрание на чија територија е избран пратеникот чиј отповик се предлага.

Предлогот за свикнување на собирот заради поведување на постапка за отповик се поднесува писмено.

Член 162

Предлогот на избирачите за свикнување на собирот на избирачите заради поведување постапка за отповик на пратеник во Сојузниот собор му се поднесува на претседателот на надлежното општинско собрание, а наедно за тоа се известува и надлежната општинска изборна комисија.

Предлогот за свикнување на собирот на работните луѓе во работната организација односно во работната заедница заради поведување на постапка за отповик на пратеник во некој од собирите на работните заедници му се доставува на претседателот на работничкиот совет или на него соодветниот орган на управувањето на работната организација, односно на функционерот на органот или службата во државен орган, општествено-политичка организација односно здружение, а наедно за тоа се известува и надлежната општинска изборна комисија.

Член 163

Собирот на избирачите заради поведување постапка за отповик на пратеник го свикнува претседателот на општинското собрание, а собирот на работните луѓе — претседателот на работничкиот совет или нему соодветниот орган на управувањето на работната организација, односно функционерот на органот или службата на кој му е упатен предлогот за свикнување на собирот.

Ако претседателот на општинското собрание, односно претседателот на органот на управувањето на работната организација или функционерот на органот или службата не го свика собирот на избирачите односно собирот на работните луѓе во рок од петнаесет дена од денот на поднесувањето на предлогот, собирот ќе го свика во рок од понатамошни пет дена општинската изборна комисија.

Член 164

Со работата на собирот на избирачите односно со работата на собирот на работните луѓе свикан заради поведување постапка за отповик на пратеник, до изборот на претседателството на собирот раководи свикувачот на собирот.

Член 165

По извршениот избор на претседателството, претседавачот ја објавува целта за свикнување на собирот и начинот на неговата работа, го чита текстот на предлогот за свикнување на собирот и го повикува претставникот на предлагачите да го образложи предлогот за поведување на постапката за отповик на пратеникот.

Собирот го претресува предлогот и по завршениот претрес пристапува кон гласање за или против предлогот за поведување на постапката за отповик.

Гласањето се врши јавно, со дигање рака. Ако е потребно гласовите се пребројуваат.

Предлогот за поведување постапка за отповик е усвоен на собирот ако за него гласаат мнозинството на присутните избирачи односно на работните луѓе.

Член 166

Ако собирот на избирачите односно собирот на работните луѓе не го усвои предлогот за поведување постапка за отповик, не може од истите причини повторно да се поднесе предлог за свикнување на нов собир заради поведување постапка за отповик на пратеникот пред истекот на една година од денот на одржувањето на собирот на кој е одлучено да не се усвои таквиот предлог.

Член 167

За работата на собирот се води записник, кој го потпишуваат претседавачот, записничарот и заверувачите на записникот.

Записникот содржи особено: место на одржувањето на собирот, означување на општината и денот и часот на почетокот и завршетокот на собирот; означување на подрачјето на собирот на избирачите односно на собирот на работните луѓе за кое е одржан собирот; кој го свикал и отворил собирот; име и презиме на членовите на претседателството на собирот, на записничарот и на заверувачите на записникот; вкупен број на избирачите односно на работните луѓе што имаат право на учество на собирот; број на присутните лица и дневен ред на собирот; име и презиме и место на живеење на пратеникот чиј отповик се предлага, со означување на соборот на Скупштината чиј член е тој; резултат на гласањето за предлогот за поведување на постапката за отповик и причини за поведување на таа постапка, ако е усвоен предлогот; на кој начин е утврден резултатот на гласањето; други околности од значење за работата на собирот.

Член 168

Ако собирот го усвоил предлогот за поведување на постапката за отповик на пратеникот, се составува предлог за отповик.

Предлогот за отповик го составува претседателството на собирот, но собирот може да определи тоа да го сторат други три лица присутни на собирот. Предлогот го потпишуваат членовите на претседателството односно други три лица, што ги определил собирот. Нивните потписи мораат да бидат заверени од органот надлежен за заверување.

б) Од страна на група на избирачи

Член 169

Предлогот за отповик на пратеник во Сојузниот собор што го поднесува група на избирачи мораат да го потпишат најмалку една третина од вкупниот број на избирачите запишани во избирачкиот список на подрачјето на изборната единица.

Потписите на предлагачите мораат да бидат заверени од органот надлежен за заверување.

Кон предлогот за отповик на пратеник во Сојузниот собор мора да се приложи потврда од општинскиот орган на управата надлежен за работите на општината управа за тоа дека потписниците на предлогот се запишани во избирачкиот список, како и потврда за вкупниот број на избирачите запишани во избирачкиот список на подрачјето на општината.

Потврдите од ставот 3 на овој член можат да се дадат и на самиот предлог.

2. Содржина на предлогот за отповик

Член 170

Предлогот за отповик мора да содржи:

1) име и презиме и место на живеењето на пратеник чиј отповик се предлага, означување на соборот на Скупштината чиј член е тој и на изборната единица во која е избран;

2) причини поради кои се предлага отповикот. Покрај потписот на секој потписник на предлогот за отповик мора да се означи неговото име и презиме, занимање и место на живеењето.

Кон предлогот на собирот на избирачите односно на собирот на работните луѓе мора да биде приложен записникот за работата на собирот на кој е усвоен предлогот за отповик.

Член 171

Предлогот за отповик се поднесува писмено.

Предлогот за отповик на пратеник во Сојузниот собор избран во општината, како и предлогот за отповик на пратеник избран во некој од соборите на работните заедници, се поднесуваат преку надлежната општинска изборна комисија до Сојузната изборна комисија.

Општинската изборна комисија е должна да ѝ ги достави без одлагање на Сојузната изборна комисија поднесените предлози за отповик на пратеник.

3. Испитување на предлогот и распишување на гласањето за отповик

Член 172

Сојузната изборна комисија испитува дали поднесените предлози за отповик се составени согласно со одредбите од овој закон, не навлегувајќи во испитувањето на оправданоста на причините изнесени во предлогот за отповик.

Ако предлогот содржи само формални недостатоци, Сојузната изборна комисија ќе им го врати предлогот на подносителите за да ги отстранат недостатоците, определувајќи го рокот во кој мора да биде извршено тоа.

Сојузната изборна комисија ќе го одбие со решение предлогот што не ги исполнува условите според одредбите од овој закон, или ако подносителите не ги отстраниле во определен рок формалните недостатоци. За тоа комисијата го известува подносителот на предлогот со доставување на решение. Како подносител на предлогот се сметаат потписниците на предлогот.

Член 173

Кога Сојузната изборна комисија ќе утврди дека предлогот за отповик на пратеник ги исполнува условите според одредбите од овој закон, ќе го потврди предлогот и ќе распише гласање за отповик, и тоа во рок од триесет дена од денот на потврдата на предлогот за отповик.

Решението за распишување на гласањето за отповик содржи: име и презиме на пратеникот за чиј отповик ќе се гласа, означување на соборот на Скупштината чиј член е пратеникот чиј отповик се предлага, означување на изборната единица во која ќе се врши гласањето и денот определен за гласање.

Гласањето за отповик на пратеник во Сојузниот собор избран непосредно од граѓаните, се врши во недела.

Член 174

Сојузната изборна комисија е должна за распишувањето на гласањето за отповик да го известат соборот на Скупштината чиј член е пратеникот чиј отповик се предлага, самиот пратеник и надлежната општинска изборна комисија.

Решението на Сојузната изборна комисија за распишување на гласањето за отповик на пратеник се објавува во „Службен лист на СФРЈ“ најдоцна на петнаесет дена пред денот определен за гласање.

4. Гласање за отповик

а) За пратеник во Сојузниот собор избран во општината

Член 175

Гласањето за отповик на пратеник во Сојузниот собор избран во општината, се врши на избирачките места на подрачјето на изборната единица во која е избран пратеникот.

Општинската изборна комисија е должна најдоцна на седум дена пред денот определен за гласање за отповик да ги определи избирачките места на кои ќе се гласа и за секое избирачко место да формира избирачки одбор кој ќе раководи со гласањето за отповик.

Член 176

Општинската изборна комисија е должна да издаде оглас за определувањето на гласањето за отповик.

Овој оглас мора да содржи: име и презиме на пратеникот за чиј отповик се гласа; означување на соборот на Сојузната скупштина чиј член е пратеникот за чиј отповик се гласа; означување на изборната единица во која ќе се гласа за отповикот, како и ден на гласањето.

Општинската изборна комисија ќе обезбеди огласот за определување на гласањето за отповик на пратеникот да биде објавен најдоцна на седум дена пред денот определен за гласање за отповик.

викот во сите места на подрачјето на изборната единица во која ќе се гласа за отповикот.

Член 177

Најдоцна на три дена пред денот определен за гласање за отповик пратеникот за чиј отповик се гласа и подносителите на предлогот за отповик можат да ѝ пријават на општинската изборна комисија по еден свој претставник и еден негов заменик за секое избирачко место. За претставник на пратеникот односно на подносителот на предлогот за отповик и за негов заменик можат да бидат предложени само лица што имаат избирачко право. Претседателот на општинската изборна комисија ќе издаде во рок од 48 часа од денот на приемот на пријавата за секој пријавен претставник и заменик уверение врз основа на кое ќе можат тие да учествуваат во работата на избирачкиот одбор, но без право на одлучување.

Пратеникот за чиј отповик се гласа и подносителите на предлогот за отповик можат да го пријават својот претставник и неговиот заменик и во општинската изборна комисија.

Член 178

На секое избирачко место ќе се постави кутија за гласање на која ќе се истакне огласот за распишување на гласањето за отповик

Член 179

Претседателот на избирачкиот одбор му предава на секој гласач гласачко ливче.

Гласачкото ливче содржи: име и презиме и место на живеењето на пратеникот за чиј отповик се гласа, а под името на пратеникот зборовите: „за отповик“ и зборовите: „против отповик“, напечатени едни под другите.

Ако гласачот гласа за отповик на пратеникот ќе ги заокружи зборовите: „за отповик“, а ако гласа против отповик на пратеникот ќе ги заокружи зборовите: „против отповик“.

Гласачките ливчиња на кои не се заокружени ниту зборовите: „за отповик“ ниту зборовите: „против отповик“, како и гласачките ливчиња пополнети така што да не може со сигурност да се утврди дали избирачот гласал за или против отповик, се сметаат за неважни.

Член 180

По завршеното гласање се пребројуваат гласачките ливчиња и се утврдува бројот на ливчињата со кои се гласало за отповик, бројот на ливчињата со кои се гласало против отповик, како и бројот на неважните ливчиња.

По завршеното пребројување ќе се внесе во записникот за работата на избирачкиот одбор колку според изводот од избирачкиот список имало избирачи тоа избирачко место, колку избирачи гласале според изводот од избирачкиот список, број на гласачките ливчиња со кои се гласало за отповик, број на ливчињата со кои се гласало против отповик и број на неважните ливчиња.

По завршената работа претседателот на избирачкиот одбор ќе го објави пред зградата во која е вршено гласањето резултатот на гласањето на тоа избирачко место.

Избирачкиот одбор ќе ѝ го достави најитно и по најкус пат записникот за гласањето со гласачките ливчиња и со сите други материјали на надлежната општинска изборна комисија на начинот што ќе го определи Сојузната изборна комисија.

Член 181

Врз основа на материјалите примени од избирачките одбори општинската изборна комисија ќе утврди колку вкупно избирачи гласале во изборната единица, колку вкупно гласале за отповик а колку против отповикот, бројот на неважните ливчиња, како и вкупниот број на избирачите запишани во избирачкиот список во целата изборна единица, и врз основа на тоа ќе утврди дали пратени-

кот е отповикан. Овие податоци комисијата ќе ги внесе во записникот за својата работа.

За резултатот на гласањето комисијата ќе ја извести писмено Сојузната изборна комисија и пратеникот за чиј отповик се гласало.

Член 182

Кога општинската изборна комисија ќе го утврди резултатот на гласањето за отповик, ќе го објави на огласната табла на општинското собрание на подрачјето на изборната единица и ќе му достави без одлагање, преку Сојузната изборна комисија на Сојузниот собор извештај за својата работа со сите акти што се однесуваат на постапката за гласање за отповикот

б) За пратеник во некој од соборите на работните заедници

Член 183

Гласањето за отповик на пратеник во некој од соборите на работните заедници се врши на седница на општинското собрание.

Ако изборната единица опфаќа две или повеќе општини, гласањето се врши во секое општинско собрание посебно.

Право на гласање за отповик имаат сите одборници на општинското собрание.

Член 184

Одборниците на општинското собрание гласаат за отповикот на тој начин што на гласачкото ливче ги заокружуваат зборовите: „за отповик“ или зборовите: „против отповик“.

За гласањето се составува записник.

Член 185

Врз основа на материјалите примени од општинските собранија, надлежната општинска комисија го утврдува резултатот на гласањето за отповик и врз основа на тоа утврдува дали пратеникот е отповикан според одредбите од овој закон (член 26 став 2).

По утврдувањето на резултатот на гласањето за отповик општинската изборна комисија доставува без одлагање, преку Сојузната изборна комисија, до надлежниот собор на Скупштината извештај за својата работа, со сите акти што се однесуваат на постапката на гласањето за отповик.

Член 186

Ако со одредбите од чл. 175 до 185 на овој закон не е пропишано поинаку, во поглед на постапката на гласањето за отповик на пратеник во Сојузниот собор избран во општината и утврдувањето на резултатот на гласањето согласно се применуваат одредбите од главите III, IV, V и VI на овој закон, освен одредбата на одделот г) од главата VI, а во поглед на постапката на гласањето за отповик на пратеник во некој од соборите на работните заедници и утврдувањето на резултатот на гласањето за отповик на тие пратеници — и одредбите од чл. 175 до 182 на овој закон.

Глава IX

ЗАШТИТА НА ИЗБОРНИТЕ ПРАВА

1. Приговори и жалби

Член 187

Поради неправилности во работата на собирачите на избирачите на кои е извршено кандидирање за избор на пратеник за Сојузниот собор или на кои е претресуван предлог за поведување постапка за отповик на пратеник во тој собор, како и поради неправилности во работата на избирачкиот одбор при изборот односно отповикот на пратеник во тој собор, секој кандидат односно пратеник чиј отповик се предлага, како и секој избирач, имаат право да ѝ поднесат приговор на надлежната општинска изборна комисија.

Поради неправилности во работата на собирачите на работните луѓи во работните организации и во

работните заедници на кои е извршено кандидирање за избор на пратеник за соборите на работните заедници или на кои е претресуван предлог за поведување постапка за отповик на пратеник во некој од тие собори, имаат право да поднесат приговори до надлежната општинска изборна комисија пратеникот чиј отповик се предлага, како и секој работен човек што има право на учество на соборот на работните луѓе.

Ако општинската изборна комисија, по повод на приговорите поднесени пред истекот на рокот за поднесување на предлозите на кандидатури на потврда, утврди во работата на соборот неправилности кои битно влијаеле или можеле да вљааат врз утврдувањето на кандидатурата на соборите, ќе ја поништи работата на соборот на кој имало неправилности и ќе определи во определениот рок да се свика нов собор.

Ако група од најмалку десет работни луѓе во работната организација или во државниот орган смета дека пратеничкиот кандидат за некој од соборите на работните заедници не ги исполнува условите да биде избран за соодветниот собор, може да ѝ поднесе приговор на надлежната општинска изборна комисија, која за приговорот одлучува при решавањето за потврдата на кандидатурата.

Член 188

Против решението на општинската изборна комисија за одбивање на предлогот на кандидатура, како и против решението на таа комисија со која се утврдува дека не се исполнети условите за потврда на кандидатурата, подносителите на соодветниот предлог на кандидатура можат да му изјават жалба на републичкиот врховен суд во рок од 48 часа од приемот на решението. Врховниот суд ќе донесе решение за жалбата во рок од 48 часа по приемот на жалбата.

Против решението на изборната комисија со кое е потврдена кандидатурата за пратеник за некој од соборите на работните заедници, групата на работните луѓе што го поднесла приговорот во смисла на членот 187 став 4 на овој закон може да му изјави жалба на републичкиот врховен суд ако смета дека кандидатот не ги исполнува условите да биде избран за соодветниот собор.

Член 189

Против решението на општинската изборна комисија, ако не е поинаку предвидено во членот 188 од овој закон, секој кандидат и секој избирач можат да му изјават жалба на надлежниот собор на Сојузната скупштина. Жалбата против решението на скупштинската изборна комисија донесено во врска со изборот на пратеникот во општинското собрание може да изјави и секој член на општинското собрание во кое е извршен изборот. Тие можат да му укажат на надлежниот собор на Сојузната скупштина и на неправилностите во работата на избирачкиот одбор или во работата на соборите на избирачите односно на собирањето на работните луѓе во поглед на предлагањето на кандидати.

Пратеникот за чиј отповик се гласало и секој избирач односно секој член на општинското собрание што одлучувало за отповикот на сојузен пратеник можат против решението на општинската изборна комисија донесено во врска со спроведувањето на одлуката за отповик на пратеник да му изјават жалба на надлежниот собор на Сојузната скупштина.

Жалбата изјавена до денот на изборите односно до денот на гласањето за отповик се поднесува преку Сојузната изборна комисија, а жалбата изјавена по тој ден — до надлежниот собор на Сојузната скупштина.

Жалбата до соборот на Сојузната скупштина се поднесува најдоцна до денот на состанокот на верификациониот одбор, а жалбата што се однесува на дополнителен избор или на гласање за отповик на пратеник — во рок од петнаесет дена од денот на изборите односно гласањето за отповик.

Член 190

Против решението на Сојузната изборна комисија за одбивање на предлогот за отповик на пратеник подносителите можат да му изјават жалба на Врховниот суд на Југославија. Жалбата се поднесува во рок од три дена од денот на приемот на решението.

2. Казнени одредби

Член 191

Со парична казна или со казната затвор до една година ќе се казни за кризично дело:

1) тој што со поткупување ќе влијае врз избирач на изборите или при гласањето за отповик на сојузни пратеници да гласа за или против определен кандидат, односно за или против отповик на пратеник, или воопшто да не гласа, или да потпише предлог на кандидатура или предлог за отповик, или да се откаже од потписот даден на нив;

2) избирачот што веќе гласал, па повторно ќе гласа или ќе се обиде да гласа на изборите за ист собор на Сојузната скупштина или при гласањето за отповик;

3) избирачот кој на изборите или при гласањето за отповик ќе гласа или ќе се обиде да гласа наместо друг под негово име;

4) тој што противно на одредбата од членот 117 став 2 на овој закон ќе дојде на избиралиште под оружје или со некакво опасно оружје, како и тој што без покана од претседателот на избирачкиот одбор ќе нареди да се доведе оружана сила на избиралиште, или ја доведе без претседателовата наредба;

5) тој што ќе уништи, прикрие, оштети или однесе некаква исправа за изборите или за гласањето за отповик, или некаков предмет што служи за избор или за гласање за отповик;

6) службеното лице што ќе го повика избирачот на одговорноста поради гласање, или од него бара да каже за кого гласал или зошто не гласал, односно дали гласал за или против отповикот.

Член 192

Со парична казна до 500 динари или со казната затвор до три месеци ќе се казни за кривично дело:

1) тој што при гласањето непристојно се однесува;

2) тој што, откако гласал односно откако се утврди дека не е воведен во избирачкиот список, на опомена од претседателот на избирачкиот одбор не застане од избиралиштето;

3) тој што ја попречува работата на избирачкиот одбор или на изборната комисија;

4) членот на избирачкиот одбор или на изборната комисија, како и секое друго лице, што на кој и да е начин ќе ја повреди тајноста на гласањето.

Член 193

За кривичното дело фалсификат, повреда на слободата на определувањето на избирачите, спречување на службеното лице во вршењето на службено дејствије, навреда или клевета на член на претседателство на соборот на избирачите или на член на избирачкиот одбор или на изборната комисија по повод на вршењето на нивната службена должност, како и за некое друго кривично дело предвидено во Кривичниот законик, сторено во врска со изборот или со гласањето за отповик на сојузен пратеник, сторителот ќе се казни според одредбите од Кривичниот законик.

Член 194

Сите дејствија казниви според овој закон или според Кривичниот законик што се сторени на избиралиште, избирачкиот одбор ќе ги внесе во својот записник, со означување на името, занимањето и местото на живеењето на сторителот.

Кога општинската изборна комисија ќе ја заврши работата, ќе направи изводи од примените

записници за сите казниви дејствија, ако ги имало, и ќе му ги достави овие изводи на јавниот обвинител заради поведување на кривична постапка.

Г л а в а X ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 195

Материјалните средства за спроведување на првите избори врз основа на овој закон ќе ги обезбеди Сојузниот извршен совет.

Член 196

Сите дејствија и акти на државните органи, како и сите поднесоци и други списи во врска со спроведувањето на изборите за сојузни пратеници се ослободени од плаќање такса.

Член 197

Во работните заедници во државните органи, општествено-политичките организации и здруженијата во кои не постојат органи на управување, за пратеници за Организационо-политичкиот собор на изборите што ќе се одржат во 1965 година можат да бидат избрани членовите на извршните одбори на синдикалните организации во тие органи, општествено-политички организации односно здруженија.

Член 198

До донесувањето на законот односно статутите со кои ќе се регулира кој се смета како член на задруга, право да учествуваат на собираите на работните луѓе што се одржуваат заради предлагање пратенички кандидати за Стопанскиот собор имаат, покрај земјоделците — членови на задруга или друга работна организација, и членовите на нивните домаќинства што се занимаваат со земјоделство.

101.

Врз основа на членот 171 став 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 12 став 1 од Законот за изборот на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/63, 46/64 и 7/67), донесувам

О Д Л У К А ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ПРАТЕНИЦИ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

1. Се распишуваат избори на сојузни пратеници за сите собори на Сојузната скупштина во изборните единици во кои мандатот на сојузен пратеник престанува во смисла на членот 22 став 4 од Уставниот закон за спроведување на Уставот.

Изборите ќе се одржат во следните изборни единици:

I. Во Социјалистичка Република Босна и Херцеговина

- | | |
|-----------------|--------------------|
| Изборна единица | 1) Бања Лука |
| Изборна единица | 4) Приедор |
| Изборна единица | 6) Бихаќ |
| Изборна единица | 8) Добој |
| Изборна единица | 11) Мостар |
| Изборна единица | 13) Центар Сараево |
| Изборна единица | 15) Ново Сараево |
| Изборна единица | 17) Зеница |
| Изборна единица | 20) Тузла |
| Изборна единица | 21) Зворник |

II. Во Социјалистичка Република Црна Гора

- | | |
|-----------------|--------------|
| Изборна единица | 23) Никшиќ |
| Изборна единица | 24) Титоград |

III. Во Социјалистичка Република Хрватска

- | | |
|-----------------|----------------|
| Изборна единица | 27) Вировитица |
| Изборна единица | 28) Госпик |

- | | |
|-----------------|--------------------|
| Изборна единица | 31) Осиек |
| Изборна единица | 32) Славонски Брод |
| Изборна единица | 35) Пула |
| Изборна единица | 38) Приквеница |
| Изборна единица | 39) Сисак |
| Изборна единица | 41) Сињ |
| Изборна единица | 42) Сплит |
| Изборна единица | 44) Задар |
| Изборна единица | 46) Вараждин |
| Изборна единица | 47) Крапина |
| Изборна единица | 49) Загреб II |

IV. Во Социјалистичка Република Македонија

- | | |
|-----------------|-----------------|
| Изборна единица | 54) Охрид |
| Изборна единица | 55) Скопје I |
| Изборна единица | 58) Штип II |
| Изборна единица | 59) Тетово |
| Изборна единица | 60) Титов Велес |

V. Во Социјалистичка Република Словенија

- | | |
|-----------------|----------------|
| Изборна единица | 61) Џеље I |
| Изборна единица | 64) Крањ |
| Изборна единица | 65) Љубљана I |
| Изборна единица | 66) Љубљана II |
| Изборна единица | 68) Марибор |

VI. Во Социјалистичка Република Србија

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| Изборна единица | 71) Белград I — Чукарица |
| Изборна единица | 72) Белград II — Стари град |
| Изборна единица | 73) Белград III — Вождовац |
| Изборна единица | 77) Аранѓеловац |
| Изборна единица | 78) Крагуевац |
| Изборна единица | 80) Чачак |
| Изборна единица | 83) Нови Пазар |
| Изборна единица | 85) Лесковац |
| Изборна единица | 87) Врање |
| Изборна единица | 88) Алексинац |
| Изборна единица | 91) Прокупље |
| Изборна единица | 92) Бачка Паланка |
| Изборна единица | 94) Нови Сад |
| Изборна единица | 95) Вршац |
| Изборна единица | 98) Пожаревац |
| Изборна единица | 101) Сремска Митровица |
| Изборна единица | 104) Суботица |
| Изборна единица | 106) Титово Ужице |
| Изборна единица | 107) Лазаревац |
| Изборна единица | 109) Шабац |
| Изборна единица | 111) Неготин |
| Изборна единица | 113) Кикинда |
| Изборна единица | 116) Косовска Митровица |
| Изборна единица | 117) Пеќ |
| Изборна единица | 118) Приштина |

2. Изборот на сојузни пратеници за сите собори на Сојузната скупштина ќе се одржи во општинските собранија на 9 април 1967 година.

Изборот на пратеници за Сојузниот собор од страна на избирачите ќе се одржи на 23 април 1967 година.

3. Изборот на пратениците што за Сојузниот собор ги избираат републичките собори на републичките собранија и покраинските собори на покраинските собранија ќе го извршат, согласно со одредбите од Законот за изборот на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/63, 46/64 и 7/67), соодветните претставнички тела најдоцна до 15 мај 1967 година, како ден со кој, во смисла на членот 22 став 4 од Уставниот закон за спроведување на Уставот, им престанува функцијата на сојузните пратеници чиј мандат истекува.

4. За спроведувањето на оваа одлука ќе се грижи Сојузната изборна комисија.

Бр. 02-424/1

10 февруари 1967 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

102.

Врз основа на членот 172 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/59 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИТЕ****Член 1**

Во Правилникот за постапката за царинење на стоките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/65) се додава нов член 166а, кој гласи:

„Ако врз основа на договор склучен со странски нарачувач домашна стопанска организација прима репродукциони материјал (суровини, помошен материјал и полупроизводи) односно готови делови за вградување, што се сопственост на странски нарачувач, заради производство на стоки што ќе се извезат, привремено увоз на тој материјал односно тие делови се врши врз основа на декларација кон која се поднесува барање во кое треба да се наведе:

1) називот, количината и вредноста на репродукциониот материјал односно на готовите делови за вградување, што се увезуваат привремено;

2) називот, количината и вредноста на стоките што ќе се извезат;

3) нормативите за потрошокот на материјалот, калото, растурот, ломот, нуспроизводите итн., што се јавуваат во процесот на производството на стоки од привремено увезен репродукционен материјал односно во процесот на вградувањето на привремено увезени готови делови;

4) стопанската организација што ќе произведе стоки од привремено увезен репродукционен материјал односно што ќе вградува привремено увезени готови делови;

5) називот, количината и вредноста на домашните материјали што во производството односно вградувањето ќе бидат употребени.“

Член 2

Во членот 167 став 2 зборовите: „чл. 164, 165 и 166“ се заменуваат со зборовите: „чл. 164 до 166а“.

Член 3

Во членот 168 став 2 зборовите: „до 166“ се заменуваат со зборовите: „до 166а“.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-1341/1

7 февруари 1967 година

Белград

Сојузен секретар

за финансии,

Киро Глигоров, с. р.

103.

Врз основа на точката 11 став 1 од Одлуката за работните организации што суровините и другите репродукциони материјали, чиј увоз е регулиран, ги увезуваат во определен однос спрема остварениот девизен прилив по извоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66), сојузниот секретар за надворешна трговија издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕГЛЕДОТ И ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ПОМЕЃУ ПЛАЌАЊАТА ПО УВОЗ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ Е ПРОПИШАНА ФОРМА НА УВОЗ ВРЗ ОСНОВА НА ГЛОБАЛНА ДЕВИЗНА КВОТА И ДЕВИЗНИОТ ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗ ВО 1967 ГОДИНА

1. Работните организации од точката 1 од Одлуката за работните организации што суровините и

другите репродукциони материјали, чиј увоз е регулиран, ги увезуваат во определен однос спрема остварениот девизен прилив по извоз, го утврдуваат за 1967 година конечниот однос помеѓу плаќањата по увоз и приливот по извоз на тој начин што го ставаат во однос конечно утврдениот износ на девизите за 1966 година за плаќањата на увозот на суровини и други репродукциони материјали за кои е пропишана форма на увоз врз основа на глобална девизна квота спрема девизниот прилив и извозот остварен по договорите и спогодбите склучени со овластените банки за 1966 година.

2. Како плаќања што работните организации ги вршеле по договорите и спогодбите склучени со овластената банка се подразбираат плаќањата за увоз на суровини и други репродукциони материјали за кои е пропишана форма на увоз врз основа на глобалната девизна квота, наведена во точката 2 од Наредбата за начинот и постапката за доставување на прегледот и за документацијата потребна за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на суровини и други репродукциони материјали за 1967 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/66 и 4/67).

Како остварен девизен прилив односно извоз во 1966 година се подразбира девизен прилив остварен во смисла на точката 15 став 3 од Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на суровини и други репродукциони материјали за 1967 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66 и 4/67).

3. Заради утврдување на односот помеѓу плаќањето по увозот на суровини и други репродукциони материјали за кои е пропишана форма на увоз врз основа на глобална девизна квота и девизниот прилив по извозот во 1967 година, работните организации од точ. 1 и 10 на Одлуката за работните организации што суровините и другите репродукциони материјали, чиј увоз е регулиран, ги увезуваат во определен однос спрема остварениот девизен прилив по извоз, го пополнуваат дополнителниот образец I — Преглед на податоците за утврдување на конечните односи помеѓу плаќањата по увоз и девизниот прилив по извоз во 1967 година, кој е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел.

Дополнителниот образец I се пополнува во четири примероци, што ги заверува овластената банка.

Еден примерок од заверениот дополнителен образец овластената банка задржува за своите потреби, а трите примероци ѝ ги враќа на работната организација, која два примерка му доставува на соодветниот совет на Сојузната стопанска комора, а еден примерок задржува за себе си.

4. Односот помеѓу плаќањето за увоз на суровини и други репродукциони материјали за кои е пропишана форма на увоз врз основа на глобална девизна квота и девизниот контингент и девизниот прилив по извоз, утврден во смисла на одредбите од оваа наредба, го заменува во целост привремениот однос помеѓу плаќањето по увоз и приливот по извоз за 1967 година, утврден во смисла на Наредбата за начинот на утврдување на привремениот однос помеѓу плаќањата по увоз и приливот по извоз за 1967 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/66).

5. Работните организации во смисла на одредбите од оваа наредба ќе ги достават пополнетите образци и ќе го извршат пресметувањето до 1 март 1967 година.

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 7003

4 февруари 1967 година

Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Никола Цуверовиќ, с. р.

Дополнителен образец I

Назив на работната организација)

ПРЕГЛЕД

НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОНЕЧНИТЕ ОДНОСИ ПОМЕЃУ ПЛАЌАЊАТА ПО УВОЗ И ДЕВИЗНИОТ ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗ ВО 1967 ГОДИНА

(Вредноста искажана во динари врз база 1\$ = 12,50 динари)

О п и с	Од износите од колоната 2				
	Вкупно динари	Конвертибилно подрачје	Источно-европско подрачје	Определени клириншки земји*)	Други клириншки земји
1	2	3		5	6

I. Податоци од договорите и спогодбите за 1966 година

A. Договори:

- 1) извоз (нето-прилив)
- 2) увоз
- 3) однос на увозот спрема извозот**)

B. Спогодби:

- 1) извоз***)
- 2) увоз

B. Вкупно по договорите и спогодбите:

- 1) извоз (нето-прилив)
- 2) увоз
- 3) однос на увозот спрема извозот**)

II. Податоци за реализацијата во 1966 година

1	2	3	4	5	6
A. Реализација на извозот според договор и спогодба со овластената банка:					
1) Наплатен девизен прилив до 31 декември 1966 година за извозот во 1966 година остварен според договор со овластената банка во динари					
2) Вредност на извозот во 1966 година за кој не е остварен девизен прилив до 31 декември 1966 година извршен според договор со овластената банка (податок од образецот ГДК-2)					
3) Вкупно (1 + 2)					
B. Конечен износ на ГДК за 1967 година (од образецот ГДК-1 ред бр. III/3)					
B. Односи за 1967 година помеѓу извозот и увозот по ГДК**)					

*) Бразилски П\$, Грчки П\$, Израелски П\$, Шпански П\$ и Турски П\$.

**) Односот на увозот спрема извозот да се искаже во процент кој се пресметува кога вредноста на увозот $\frac{(Y \times 100)}{(И)}$ ќе се помножи со 100 па ќе се подели со вредноста на извозот

***) Се пополнува само ако е остварен извоз односно прилив

Заверува овластената банка

(М. П.)

(Потписи на генералниот директор и раководителот на стопанско-сметковниот сектор)

104.

Врз основа на членот 52 став 3 од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/61, 30 62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 56 65, 29/66 и 1/67), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРУДИЈАТА ЗА РАБОТА ШТО СЕ СМЕТААТ КАКО ОБРТНИ А НЕ КАКО ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во Наредбата за определување на орудијата за работа што се сметаат како обртни а не како основни средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/58) во точката I став 1 во одредбата под 2 износот: „10.000“ се заменува со износот: „1.000“.

Во точката III одредбата под 1 се брише.

Досегашните одредби под 2 до 4 стануваат одредби под 1 до 3.

На крајот на досегашната одредба под 4, која станува одредба под 3, точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додаваат две нови одредби, кои гласат:

„4) дрвената јамска граѓа, металните потпирачи и другите материјали за потребите на рударството и за потребите на тунели;

5) транспортно-манипулативните платформи, палетите, транспортно-манипулативните сандаци, бокс-палетите и континерите до 3 м³ зафатнина.“

3. Точката IV се брише.

Досегашните точ. V до VIII стануваат точ. IV до VII.

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-1320/1

7 февруари 1967 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Киро Глигоров, с. р.

105.

Врз основа на членот 28 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66 и 5/67), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ ВРШИ ВРАЌАЊЕ НА ЦАРИНАТА ПЛАТЕНА НА УВЕЗЕНИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ И ДЕЛОВИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ, УПОТРЕБЕНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ ШТО СЕ ИЗВЕЗУВААТ

1. Во Наредбата за условите под кои се врши враќање на царината платена на увезени репродукциони материјали и делови за вградување, употребени за производство на стоки што се извезуваат („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/66) во точката 5 став 2 зборовите: „една година“ се заменуваат со зборовите: „три години“.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-4-859/1

29 јануари 1967 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Киро Глигоров, с. р.

106.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БАКАР И БАКАРНИ ЛЕГУРИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Бакар и бакарни легури:

Легури на бакар со цинк и олово. Хемиски состав, форми на изработка и насоки за употреба — — — — — JUS C.D2.100

Специјални легури на бакар со цинк. Хемиски состав, форми на изработка и насоки за употреба — — — — — JUS C.D2.101

Легури на бакар со калај и легури на бакар со калај и цинк. Хемиски состав, форми на изработка и насоки за употреба — — — — — JUS C.D2.102

Легури на бакар со алуминиум. Хемиски состав, форми на изработка и насоки за употреба — — — — — JUS C.D2.104

Легури на бакар со никел и цинк. Хемиски состав, форми на изработка и насоки за употреба — — — — — JUS C.D2.107

Бакарни легури за гмечење. Легури на бакар со никел. Хемиски состав, форми на изработка и насоки за употреба — — — — — JUS C.D2.108

Танки бакарни ленти, ладно валани. Форма и мери — — — — — JUS C.D3.700

Бакарна фолија. Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS C.D4.021

Танки бакарни ламарини, ладно валани. Форма и мери — — — — — JUS C.D4.501

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1967 година

4. Југословенските стандарди:

Бакарна панделка ладно валјана, со димензија и толеранција — — — — — JUS C.D3.700
донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на црната и обоената металургија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55);

Бакрени легури за гмечење — Месинг. Хемиски состав, форми на изработка и смерници за употреба JUS C.D2.100
донесен со Решението за југословенските стандарди за месингани производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/56);

Бакарни легури за гмечење. Специјален месинг. Хемиски состав и насоки за употреба — — — — — JUS C.D2.101

Бакарни легури за гмечење. Калајна бронза. Хемиски состав и насоки за употреба — — — — — JUS C.D2.102

Бакарни легури за гмечење. Црвен метал. Хемиски состав и насоки за употреба — — — — — JUS C.D2.103

Бакарни легури за гмечење. Алуминиумска бронза. Хемиски состав и насоки за употреба — — — — — JUS C.D2.104

Бакарни легури за гмечење. Ново сребро. Хемиски состав и насоки за употреба — — — — — JUS C.D2.107 донесени со Решението за југословенските стандарди за бакарни легури за гмечење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/59) престануваат да важат на 1 јули 1967 година.

Бр. 05-466/1
26 јануари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

107.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОБОЕ-НИ МЕТАЛИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Бакар и бакарни легури:

Испитување со сплескување на цевка со тркалезен пресек — — — — — JUS C.A4.207

Испитување со затегање на тенки ламарини и ленти, во дебелина од 0,5 до 2,5 mm — — — — — JUS C.A4.223

Испитување на тврдоста по Вилерс со оптоварување 0,2 до 2,5 kp — — — — — JUS C.A4.224

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1967 година.

Бр. 05-465/1
26 јануари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

108.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ХЕМИСКОТО ИСПИТУВАЊЕ НА ТУТУН

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Хемиски методи за испитување на квалитетот на тутунски сировини и преработки. Земање моистри — — — — — JUS E.P3.110

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на оваа решение е објавен во посебно издание на Ју-

гословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 1967 година.

Бр. 07-464/1
26 јануари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

109.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РУДАР-СКИ ОЗНАКИ И СИМБОЛИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Точки и линии за мерење — — — — — JUS B.A3.011

Обележување на точки за мерење во јама — — — — — JUS B.A3.012

Обележување на јамски објекти и патокази — — — — — JUS B.A3.017

Изолинии и граници — — — — — JUS B.A3.022

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 од ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1967 година.

Бр. 03-473/1
26 јануари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

110.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ШЕКЕР-НА РЕПА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Шеќерна репа — — — — — JUS E.B1.080

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 1967 година.

4. Југословенскиот стандард Шеќерна репка — JUS E.B1.080 донесен со Решението за југословенските стандарди за растениски производи и казеин за техничка употреба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/63), престанува да важи на 1 јули 1967 година.

Бр. 07-470/1
26 јануари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

111.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СЕМЕН- СКИ МАТЕРИЈАЛ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Семе од лен — — — — — JUS E.B4.038
Семе од црвена детелина — — — — — JUS E.B4.157

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 од ова решение се применуваат од 1 јули 1967 година.

Бр. 07-468/1
26 јануари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

112.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРОИЗ- ВОДИ НА СТОЧАРСТВОТО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Јагнешки суви сиришта — — — — — JUS E.C9.070
Овчи солени Кесиња (слепи црева) — — — — — JUS E.C9.071
Свински солени дебел (рамни) — — — — — JUS E.C9.072
Свински солени смрзнати задни црева (кулари) — — — — — JUS E.C9.073
Свински солени желудници — — — — — JUS E.C9.074
Телешки суви сиришта — — — — — JUS E.C9.076
Јунешки солени Кесиња (слепи црева) — — — — — JUS E.C9.077
Коњски солени танки црева — — — — — JUS E.C9.078
Оригинален овчи солени танки црева — — — — — JUS E.C9.079

Оригинален свински суви мочни меури — — — — — JUS E.C9.080
Оригинален солени танки свински црева — — — — — JUS E.C9.081
Оригинален говедски суви и солени Кесиња (слепи црева) — — — — — JUS E.C9.082
Оригинален говедски суви и солени задни црева (кулари) — — — — — JUS E.C9.083
Оригинален говедски суви храно-проводи — — — — — JUS E.C9.084
Оригинален говедски суви мочни меури — — — — — JUS E.C9.085
Оригинален говедски солени опни танки црева — — — — — JUS E.C9.087
Оригинален говедски солени дебел (рамни) црева — — — — — JUS E.C9.088
Јунешки суви сиришта — — — — — JUS E.C9.090

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јули 1967 година.

Бр. 07-471/1
26 јануари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

113.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АМБА- ЛАЖА ОД ДРВО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Амбалажа од дрво за свежо овошје и зеленчук: Општи услови — — — — — JUS D.F0.050
Европски жиг за стандардна амбалажа — — — — — JUS D.F0.051
Димензии, општи одредби — — — — — JUS D.F0.052
Општи услови за испитување — — — — — JUS D.F0.090
Испитување со вертикален притисок — — — — — JUS D.F0.100
Испитување со слободно паѓање — — — — — JUS D.F0.101
Испитување на осцилационо вибрациона маса — — — — — JUS D.F0.102
Испитување со статичко свиткување на дно — — — — — JUS D.F0.103

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, што е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 од ова решение се применуваат од 1 јули 1967 година.

Бр. 06-412/1
26 јануари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

114.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛЕКОВИТИ РАСТЕНИЈА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Лист од капина (<i>Rubi fruticosi folium</i>) — — — — —	JUS E.B3.053
Лист од бреза (<i>Betulae folium</i>) — — — — —	JUS E.B3.054
Лист од буника (<i>Hyoscyami folium</i>) — — — — —	JUS E.B3.055
Русомача (<i>Capsellae bursae pastoris herba</i>) — — — — —	JUS E.B3.056
Имела (<i>Visci albi herba</i>) — — — — —	JUS E.B3.057
Раставче (<i>Equiseti herba</i>) — — — — —	JUS E.B3.058
Кантарион (<i>Centaurii herba</i>) — — — — —	JUS E.B3.059
Корен од зајачки трн (<i>Ononidis radix</i>) — — — — —	JUS E.B3.060
Лист од орев (<i>Juglandis folium</i>) — — — — —	JUS E.B3.061
Лист од пчелник (<i>Melissae folium</i>) — — — — —	JUS E.B3.062

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јули 1967 година.

Бр. 07-469/1
26 јануари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

115.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОЛОВНИ АКУМУЛАТОРИ ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

1) Оловни акумулатори за моторни возила. Услови на квалитетот и методи на испитувањето — — — — — JUS N.J3.721

2) Оловни акумулатори за моторни возила. Полни изводи и чепови. Димензии и означување — — — — — JUS N.J3.726

3) Производи од тврда гума и пластични маси. Кутии за оловни акумулатори за моторни возила. Технички услови и проверување на квалитетот — — — — — JUS G.E9.727

2. Југословенските стандарди од точката 1 под 1 и 3 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1967 година.

Југословенските стандарди од точката 1 под 2 на ова решение се применуваат од 1 јули 1967 година.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

4. Југословенскиот стандард:

Оловни акумулатори од 6 V и 12 V за моторни возила. Дефиниции на поимите, услови на квалитетот и методи на испитувањето — — — — — JUS N.J3.721 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на моторните возила („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/62), престанува да важи на 1 јули 1967 година.

Бр. 14-638/1
6 февруари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

116.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТРКАЛА, ОСНИ СКЛОПОВИ И ОСКИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Тркала за шински возила. Тело од тркало изработено со гмечење, за патнички и товарни вагони за колосек 1435 mm. Форма и мери — — — — — JUS P.F2.030

Тркала за шински возила. Моноблок-тркала со пречник од 920 mm, изработени со гмечење, за патнички и товарни вагони за колосек 1435 mm. Форма и мери — — — — — JUS P.F2.035

Осни склопови за железнички патнички и товарни вагони за колосек 1435 mm. Склопни мери и толеранции — — — — — JUS P.F2.050

Оски за шински возила. Оски со валчести лагери за вагони за колосек 1435 mm. Склоп, форма и мери на деловите — — — — — JUS P.F2.210

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1968 година.

Бр. 21-639/1
6 февруари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

117.

Врз основа на членот 35 став 2 од Законот за изборот на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/63, 14/64 и 7/67), Сојузната изборна комисија пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОДДЕЛНИ ДЕЈСТВИЈА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОРОТ НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ

1. Во Упатството за обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 18/63 и 9/65) во Изборниот образец бр. 12 во уводот на решението зборовите: „што опфаќаат најмалку една десеттина од вкупниот број на избирачите“ се заменуваат со зборовите: „што опфаќаат најмалку една дваесеттина од вкупниот број на избирачите“, а зборовите: „што опфаќаат најмалку една петтина од сите работни луѓе во работните организации односно во работните заедници во областа на“ се заменуваат со зборовите: „што опфаќаат најмалку една десеттина од сите работни луѓе во работните организации односно во работните заедници на подрачјето на изборната единица во областа на“.

2. Во Изборниот образец бр. 14 во ст. 1 и 3 на образложението на решението зборовите: „што опфаќаат најмалку една десеттина од вкупниот број на избирачите“ се заменуваат со зборовите: „што опфаќаат најмалку една дваесеттина од вкупниот број на избирачите“, а зборовите: „што опфаќаат најмалку една петтина од сите работни луѓе во работните организации односно работните заедници“ се заменуваат со зборовите: „што опфаќаат најмалку една десеттина од сите работни луѓе во работните организации односно работните заедници на подрачјето на изборната единица“.

3. Изборниот образец бр. 17 се менува и гласи:

„Изборен образец бр. 17
Гласачко ливче за избор на пратеници за Сојузниот собор во општинското собрание (член 90 ст. 2 и 3 од Законот за изборот на сојузните пратеници)

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ

Избори на пратеници за Сојузниот собор во општинското собрание одржани на _____
196— година

Изборна единица _____

- 1) кандидат _____
(презиме и име)
- 2) кандидат _____
(презиме и име)
- 3) кандидат _____
(презиме и име)

(печат)“

4. По Изборниот образец бр. 17 се додава нов Изборен образец бр. 17а, кој гласи:

„Изборен образец бр. 17а
Гласачко ливче за избор на пратеници за соборите на работните заедници на Сојузната скупштина (член 90 став 4 од Законот за изборот на сојузните пратеници)

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ

Избори на пратеници за соборите на работните заедници на Сојузната скупштина одржани на _____
196— година

Изборна единица _____

I. За Стопанскиот собор

- 1) кандидат _____
(презиме и име)
- 2) кандидат _____
(презиме и име)
- 3) кандидат _____
(презиме и име)

II. За Просветно-културниот собор

- 1) кандидат _____
(презиме и име)
- 2) кандидат _____
(презиме и име)
- 3) кандидат _____
(презиме и име)

III. За Социјално-здравствениот собор

- 1) кандидат _____
(презиме и име)
- 2) кандидат _____
(презиме и име)
- 3) кандидат _____
(презиме и име)

IV. За Организационо-политичкиот собор

- 1) кандидат _____
(презиме и име)
- 2) кандидат _____
(презиме и име)
- 3) кандидат _____
(презиме и име)

(печат)“

5. Во Изборниот образец бр. 18, во точката 4 уводната реченица и одредбите под 1, 2 и 3 се менуваат и гласат:

„4. Претседателот објавува дека се примени:

- 1) кутија за гласање;
- 2) гласачки ливчиња за избор на пратеници _____ за Сојузниот собор во општинското собрание _____ (со букви _____);
- 3) гласачки ливчиња за избор на пратеници за соборите на работните заедници на Сојузната скупштина _____ (со букви _____);

4) заверени огласи за потврда на кандидатурите, и тоа:“

Точката 5 се менува и гласи:

„5. Претседателот на општинското собрание со прозивка по списокот му предава на секој одбор-

ник гласачко ливче за избор на пратеници за Сојузниот собор и гласачко ливче за избор на пратеници за соборите на работните заедници на Сојузната скупштина и ги поканува да пристапат кон гласање

Во текот на гласањето дојдоа уште _____ одборници, та и тие гласаа.

За време на гласањето _____

Гласањето е завршено во _____ часот.

Откако е завршено гласањето, претседателот со двајца одборници пристапува кон утврдување на резултатот од гласањето. За таа цел најпрво ги пребројува неупотребените гласачки ливчиња за избор на пратеници за Сојузниот собор и утврдува дека ги има _____ (со букви _____), па ги става во посебна обвивка, ги затвора и ги печата, а потоа ги пребројува неупотребените гласачки ливчиња за избор на пратеници за соборите на работните заедници на Сојузната скупштина и утврдува дека ги има _____ (со букви _____), па ги става во посебна обвивка, ги затвора и ги печата."

Во точката 7 ставот 3 се менува и гласи:

"Во смисла на членот 125 став 4, а во врска со членот 92 ст. 2 и 3 од Законот за изборот на сојузните пратеници, прогласени се за неважни _____ (со букви _____) гласачки ливчиња за избор на пратеници за Сојузниот собор и _____ (со букви _____) гласачки ливчиња за избор на пратеници за соборите на работните заедници на Сојузната скупштина."

6. Во Изборниот образец бр. 19 во точката 4 зборовите: „а врз основа на одредбите од чл. 98, 98а и 99 на Законот за изборот на сојузните пратеници“ се заменуваат со зборовите: „а врз основа на одредбите од чл. 98 и 99 на Законот за изборот на сојузните пратеници“.

7. Во изборните обрасци бр. 3 до 9, 11 до 16, 18 до 22 и 25 до 37 зборовите во загради „фамилијарно, татково и родено име“ се заменуваат со зборовите: „презиме и име“.

8. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 106

11 февруари 1967 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар,

Претседател,

Бошко Кеџман, с. р.

Тихомир Јаниќ, с. р.

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА

1. Во Законот за Царинската тарифа, во членот 30, пред ставот 2 треба да се стави ознака на членот: „Член 31“;

2. Во Царинската тарифа, во тар. број 07.02, во заграда, стои: „барен“, а треба: „варен“;

3. Во насловот на главата 11 стои: „глутен“, а треба: „глутен“;

4. Во забелешката 5 кон главата 13 стои: „глицерин“, а треба: „глицеризин“;

5. Во насловот на тар. број 25.18 стои: „агломерирани доломит вклучувајќи“, а треба: „агломерирани доломит (вклучувајќи)“;

6. Во тар. број 27.07, во точ. 8) и 9), стои: „Антраценско“ и „Антрацен“, а треба: „Антрацентско“ и „Антрацен“;

7. Во тар. број 28.33, во точката 3), стои: „Хипобромати“, а треба: „Хипобромити“;

8. Во забелешката 7 кон главата 29 стои: „уре-ди“, а треба: „уреиди“;

9. Во тар. број 29.16, во точката 1) г), стои: „Фенигликолна“, а треба: „Фенилгликолна“;

10. Во тар. број 29.24, во точката 2), пред зборовите: „алкил-бензил“ се додава знак за отворање зграда: „(“, а по зборот: „хлорид“ — знак за затворање заграда: „)“;

11. Во тар. број 29.38, во насловот, на крајот, стои: „па и растворени“, а треба: „во кој и да е раствор или не“;

12. Во тар. број 29.41, во точката 5), стои: „Колицинтин“, а треба: „Колоцинтин“;

13. Во тар. број 33.01, во насловот, стои: „резониоди“, а треба: „резиноидни“;

14. Во тар. број 34.01 стои: „3) Други — — — — — 6“, а треба: „6) Други — — — — — 10“;

15. Во тар. број 35.06, во точката 26), стои: „еден kg нето“, а треба: „ски материји — — — — — 18“;

16. Во тар. број 38.03, во насловот, стои: „апсорпција“, а треба: „атсорпција“;

17. Во тар. број 44.01, на крајот, стои: „г) Друго — — — — — 3“, а треба: „5) Друго — — — — — 3“;

18. Во забелешката 1 кон главата 42 стои: „2) Стерилен хирушки“, а треба: „1) стерилен хирушки“;

19. Во тар. број 43.02, во точката 8) б), наместо нејасниот број треба да стои: „15“;

20. Во тар. број 43.03, во точката 1) а), наместо нејасниот број треба да стои: „25“;

21. Во забелешката 5 кон главата 44, пред зборот: „опфака“ се додава зборот: „не“;

22. Во тар. број 49.11 стои: „2) каталози“, а треба: „3) Каталози“, стои: „3) Друго“, а треба: „4) Друго“;

23. Во тар. број 53.03, на крајот, во колоната 3, треба да стои: „Сл.“;

24. Во забелешката 5 под 1) кон главата 59, стои како ознака на тар. број: „50.14“, а треба „59.14“;

Во забелешката 5 под 1) е), стои: „зајачени но“, а треба: „зајакнати или“;

25. Во забелешката 2 под 3) кон главата 67, како ознака на тар. број стои: „61.02“, а треба: „67.02“;

26. Во забелешката 2 кон главата 68, како ознака на тар. број стои: „26.16“, а треба: „25.16“;

27. Во забелешката 4 кон главата 71, во ставот 3, стои: „радиум“, а треба: „родиум“;

Во забелешката 9 како ознака на забелешката стои: „9“, а треба: „9.“;

28. Во забелешката 1 под 12) кон главата 73 стои: „недосечени“, а треба: „неотсечени“;

29. Во забелешката 1 кон главата 74 во изразот: „(фосфор бакар)“ се додава цртичка помеѓу зборовите како знак на врзување;

30. Во забелешката 1 под 3) кон главата 75, како ознака на тар. број стои: „75.03“, а треба: „73.03“;

31. Во забелешката 1 под 3) кон главата 76, како ознака на тар. број стои: „70.05“, а треба: „76.03“;

32. Во тар. број 76.06, во точката 1, треба да се додаде изоставениот ред: „а) од нелегиран алуминиум — — — 10“, а повторениот ред под б) треба да се брише;

33. Во забелешката 2 под 1) кон одделот XVI како ознака на тар. број стои: „84.28“, а треба: „85.28“;

34. Во тар. број 84.47, во точката 2), стои: „брусење“, а треба: „дупчење“;

35. Во тар. број 84.56, во точката 4), се брише зборот: „од“;

36. Во тар. број 84.57, во точката 2), на крајот стои: „г) друго“, а треба: „в) Друго“;

37. Во тар. број 85.12, во точката 2), стои: „в) за“, а треба: „б) за“;

38. Во тар. број 85.22, во насловот, сврзникот: „и“ по зборот: „употреба“ — се брише;

39. Во тар. број 94.01, во точката 2) а), по зборот: „тапацирани“ се додава знак на затворање заграда: „)“, по редот под б) се додава изоставениот ред: „3) Друго:“ и во редот под а) по зборот: „тапацирани“ се додава знак на затворање заграда: „)“.

Од Сојузната скупштина, Белград, 12 октомври 1966 година

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел од Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА СПИСОКОТ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ СЕ УТВРДУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ

Во ред. бр. 918 во колоната 4 наместо бројот: „82.01/1а, б“ треба да стои бројот: „82.02/1а, б“.

Во ред. бр. 919 во колоната 4 наместо бројот: „82.01/3а“ треба да стои бројот: „82.02/3а“.

Во ред. бр. 920 во колоната 4 наместо бројот: „82.01/3а“ треба да стои бројот: „82.02/3а“.

Во ред. бр. 921 во колоната 4 наместо бројот: „82.01/36, 2“ треба да стои бројот: „82.02/36, 2“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 10 февруари 1967 година.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за југословенските стандарди за тркални лагери, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/67, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТРКАЛНИ ЛАГЕРИ

Во точката 1 уводната реченица треба да гласи: „Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат југословенски стандарди за вредности на статична и динамична моќ за носење на следните видови тркални лагери:“.

Од Југословенскиот завод за стандардизација, Белград, 10 февруари 1967 година.

СОДРЖИНА:

Страна

100. Закон за изборот на сојузните пратеници (Пречистен текст) — — — — —	197
101. Одлука за распишување избори на пратеници за Сојузната скупштина — —	215
102. Правилник за дополненија на Правилникот за постапката за царињење на стоките	216
103. Наредба за начинот и постапката за доставување на прегледот и за документацијата потребна за утврдување на односите помеѓу плаќањата по увоз на сировини и други репродукциони материјали за кои е пропишана форма на увоз врз основа на глобална девизна квота и девизиот прилив по извоз во 1967 година	216
104. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за определување на орудијата за работа што се сметаат како обртни а не како основни средства на стопанските организации — — — — —	218
105. Наредба за измена на Наредбата за условите под кои се врши враќање на царината платена на увезени репродукциони материјали и делови за вградување, употребени за производство на стоки што се извезуваат — — — — —	218
106. Решение за југословенските стандарди за бакар и бакарни легури — — — — —	218
107. Решение за југословенските стандарди за обоени метали — — — — —	219
108. Решение за југословенскиот стандард од областа на хемиското испитување на тутун — — — — —	219
109. Решение за југословенските стандарди за рударски ознаки и симболи — — —	219
110. Решение за југословенскиот стандард за шеќерна репа — — — — —	219
111. Решение за југословенските стандарди за семенски материјал — — — — —	220
112. Решение за југословенските стандарди за производи на сточарството — — —	220
113. Решение за југословенските стандарди за амбалажа од дрво — — — — —	220
114. Решение за југословенските стандарди за лековити растенија — — — — —	221
115. Решение за југословенските стандарди за оловни акумулатори за моторни возила —	221
116. Решение за југословенските стандарди за тркала, осни склопови и оски — — —	221
117. Упатство за измени и дополненија на Упатството за обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници — — —	222
Исправка на Законот за Царинската тарифа —	223
Исправка на Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз —	224
Исправка на Решението за Југословенските стандарди за тркални лагери — — —	224